



СЛУЖЕ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3682 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ

91001 - СКОПЈЕ, п. факс 51

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Среда, 31 декември 1986

Скопје

Број 47

Год. XLII

Претплатата за 1986 година изнесува 5.800 динари. Овој број чини 200 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

792.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од Законот за помилување, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 18 декември 1986 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Од натамошно извршување на изречената казна затвор се ослободуваат осудените лица:

1. Симиќ Драгослав Гојко од Титов Велес,
2. Трпевски Радивој Стојмир од с. Ракотинци,
3. Радически Ванчо Трајко од Кичево.

II

Извршувањето на изречената казна затвор им се услови за 1 година на осудените лица:

1. Илоски Крсте Петре од Охрид, во траење од 2 месеци,
2. Калајциски Ѓорѓи Тони од Струга, во траење од 2 месеци,
3. Пауноски Димитрија Цветко од Охрид, во траење од 2 месеци,
4. Стојаноски Каранфил Димче од Охрид, во траење од 3 месеци,
5. Каревски Радомир Живко од с. Оризари, во траење од 5 месеци,

III

Извршувањето на изречената казна затвор им се услови за 2 години на осудените лица:

1. Варошаноски Борис Христо од Прилеп, во траење од 3 месеци,
2. Јовановиќ Александар Ранко од Скопје, во траење од 6 месеци,
3. Гигоски Благоја Слободан од Скопје, во траење од 8 месеци,
4. Солески Илија Владимир од Прилеп, во траење од 6 месеци.

IV

Извршувањето на изречената казна затвор му се услови за 3 години на осуденото лице:

1. Иванчевиќ Милош Јовица од Приштина, во траење од 1 година.

V

Делумно се ослободуваат од натамошно извршување на изречената казна осудените лица:

1. Толоманоски Трајан Благоја од Охрид, во траење од 6 месеци,
2. Папалиски Манчо Илија од с. Ратево, во траење од 1 година,
3. Липтов Никола Наќо од Кавадарци, во траење од 1 година и 6 месеци.

VI

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-790

18 декември 1986 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Драгољуб Ставрев, с. р.

793.

Врз основа на член 2 и член 7 од Законот за помилување („Службен весник на СРМ“ бр. 8/77), член 102 од Кривичниот закон на СФРЈ и критериумите за групно помилување на осудени лица, Претседателството на СР Македонија, на седницата одржана на 18 декември 1986 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ГРУПНО ПОМИЛУВАЊЕ ПО ПОВОД НОВАТА 1987 ГОДИНА

I

Целосно се ослободуваат од натамошно извршување на изречената казна затвор осудените лица:

1. Адеми Бафти Тони,
2. Андов Благој Никола,
3. Анчев Димитар Лазар,
4. Даут Мухамед Абукалбин,
5. Димитриевски Јован Петко,
6. Дураку Хамди Нијаз,
7. Велков Трајче Зоран,
8. Ѓорѓиевски Цветан Цане,
9. Еленов Методи Ристо,
10. Елмази Риза Медина,
11. Емини Назми Амет,
12. Завков Васко Љубе,
13. Здравев Дончо Илија,
14. Кузовиќ Крсто Стојче,
15. Љутвиу Абдула Сејди,
16. Младенов Славе Драган,
17. Муединов Шабан Митат,
18. Незировски Нијаз Војо,
19. Николовски Јонче Љупчо,
20. Пандевски Кољо Трајко,
21. Пановски Никола Тодор,
22. Петровски Никола Лазо,
23. Петрушев Добрило Тоше,
24. Пешовски Стоил Миленко,
25. Пешовски Стојан Славчо,
26. Ристевски Перо Живко,
27. Салиовски Назиф Сабедин,
28. Салиу Изаир Локман,
29. Спасевски Стојадин Зоран,
30. Стојчевски Ѓорѓи Јордан,
31. Стефанов Ангел Марјанчо,
32. Сузев Иљо Јован,
33. Темелковски Трајче Страшо,
34. Фазлиов Мемет Муртезан,
35. Фејза Муадин Амет,
36. Ферати Амди Исен,
37. Чолаковиќ Мујо Хилмо,
38. Шаботиќ Галан Ташко,
39. Шатановска Ѓорѓи Рита,
40. Цутеска Јован Цветанка.

II

Делумно се ослободуваат од натамошно извршување на изречената казна затвор осудените лица:

1. Абазовски Рамадан Раде, од 9 (девет) на 6 (шест) месеци,
2. Адили Вели Сабит, од 4 (четири) на 3 (три) години и 3 (три) месеци,
3. Ајвазовиќ Бајрам Казима, од 8 (осум) на 7 (седум) години,

4. Ајриз Неби Есад, од 13 (тринаесет) години и 5 (пет) месеци на 12 (дванаесет) години и 5 (пет) месеци,
5. Ангелов Ѓорѓи Никола, од 4 (четири) години и 6 (шест) месеци на 3 (три) години и 6 (шест) месеци,
6. Антоловиќ Јоцо Јурица, од 6 (шест) на 5 (пет) години,
7. Апостоловски Александар Тодор, од 1 (една) година на 9 (девет) месеци,
8. Арсовски Киро Александар, од 2 (две) години и 2 (два) месеца на 1 (една) година и 8 (осум) месеци,
9. Астарчиев Ѓорѓи Лазар, од 12 (дванаесет) на 11 (единаесет) години,
10. Атанасоски Живко Мирко, од 4 (четири) години и 6 (шест) месеци на 3 (три) години и 9 (девет) месеци,
11. Атанасовски Добре Цветко, од 8 (осум) на 7 (седум) години,
12. Бекиров Али Зејнел, од 4 (четири) години и 8 (осум) месеци на 3 (три) години и 8 (осум) месеци,
13. Бељули Џафер Шевал, од 13 (тринаесет) на 12 (дванаесет) години,
14. Блажевски Љупчо Анастас, од 2 (две) години на 1 (една) година и 6 (шест) месеци,
15. Божиновски Славе Будимир, од 2 (две) години на 1 (една) година и 6 (шест) месеци,
16. Божинов Фердо Кирчо, од 2 (две) години и 6 (шест) месеци на 2 (две) години,
17. Бојковски Ѓорѓи Борис, од 12 (дванаесет) на 11 (единаесет) години,
18. Вели Јашар Шефкет, од 3 (три) години на 2 (две) години и 6 (шест) месеци,
19. Вељановска Благој Снежана, од 2 (две) години на 1 (една) година и 6 (шест) месеци,
20. Гани Сали Садри, од 3 (три) години на 2 (две) години и 6 (шест) месеци,
21. Ѓорѓиевски Бошко Лазо, од 3 (три) години на 2 (две) години и 3 (три) месеци,
22. Гичев Круме Киро, од 3 (три) години и 6 (шест) месеци на 3 (три) години,
23. Горковски Бранко Борко, од 5 (пет) години на 4 (четири) години и 3 (три) месеци,
24. Далипи Нуши Имер, од 12 (дванаесет) на 11 (единаесет) години,
25. Даскалов Стојан Ѓорѓи, од 2 (две) години на 1 (една) година и 6 (шест) месеци,
26. Демировски Шабан Нури, од 2 (две) години и 6 (шест) месеци на 2 (две) години,
27. Демиричев Лазар Живко, од 6 (шест) години на 5 (пет) години и 3 (три) месеци,
28. Димитров Борис Трајко, од 5 (пет) години на 4 (четири) години и 3 (три) месеци,
29. Димески Илија Миле, од 3 (три) години и 2 (два) месеци на 2 (две) години и 5 (пет) месеци,
30. Додевски Киро Зоран, од 4 (четири) години и 3 (три) месеци на 3 (три) години и 6 (шест) месеци,
31. Емин Вахид Адман, од 3 (три) години и 11 (единаесет) месеци на 3 (три) години и 5 (пет) месеци,
32. Енџекчев Петар Звонимир, од 2 (две) години на 1 (една) година и 6 (шест) месеци,
33. Здравковски Димитрија Зоран, од 2 (две) години на 1 (една) година и 6 (шест) месеци,
34. Зејнула Забри Туран, од 4 (четири) години и 5 (пет) месеци на 3 (три) години и 11 (единаесет) месеци,
35. Зекир Алија Енвер, од 5 (пет) на 4 (четири) години,
36. Зенговски Абдураман Бајрам, од 8 (осум) години на 7 (седум) години и 3 (три) месеци,
37. Зенуни Авдил Исни, од 6 (шест) години на 5 (пет) години и 3 (три) месеци,
38. Зулевски Ристо Димитар, од 4 (четири) години и 5 (пет) месеци на 3 (три) години и 11 (единаесет) месеци,
39. Ивановски Јованче Михаил, од 2 (две) години на 1 (една) година и 6 (шест) месеци,
40. Илиевски Арсентие Сретко, од 8 (осум) месеци на 5 (пет) месеци,
41. Ислами Решад Ислам, од 12 (дванаесет) години и 2 (два) месеца на 11 (единаесет) години и 2 (два) месеца,
42. Јаблановски Мирослав Предраг, од 8 (осум) години на 7 (седум) години,
43. Јакимов Трифун Стојан, од 7 (седум) години и 6 (шест) месеци на 6 (шест) години и 6 (шест) месеци,
44. Јашари Афис Ислам, од 4 (четири) години на 3 (три) години и 3 (три) месеци,
45. Јовановски Ѓорѓи Душко, од 1 (една) година и 6 (шест) месеци на 1 (година),
46. Јусуфовски Рамиз Шукри, од 4 (четири) години на 3 (три) години и 3 (три) месеци,
47. Кадриев Рамадан Муртезан, од 7 (седум) години на 6 (шест) години и 6 (шест) месеци,
48. Колевски Темелко Тодор, од 11 (единаесет) на 10 (десет) години,
49. Костадинов Ташо Благој, од 4 (четири) години на 3 (три) години и 3 (три) месеци,
50. Костадиновски Милосија Стојанче, од 2 (две) години на 1 (една) година и 6 (шест) месеци,
51. Котев Тодор Атанас, од 2 (две) години на 1 (една) година и 6 (шест) месеци,
52. Коцев Стефко Ацо, од 12 (дванаесет) на 11 (единаесет) години,
53. Крстевски Крсто Стефан, од 7 (седум) години на 6 (шест) години и 3 (три) месеци,
54. Кузев Атанас Венко, од 10 (десет) години и 2 (два) месеца на 9 (девет) години и 2 (два) месеци,
55. Мамути Исмаил Шефкет, од 7 (седум) години на 6 (шест) години и 3 (три) месеци,
56. Маџоски Сандре Добривоје, од 1 (една) година и 6 (шест) месеци на 1 (една) година,
57. Мелани Сали Аљуш, од 8 (осум) години на 7 (седум) години,
58. Миленков Јордан Ѓорѓи, од 2 (две) години на 1 (една) година и 6 (шест) месеци,
59. Милошевски Цветан Благоја, од 1 (една) година и 10 (десет) месеци на 1 (една) година и 1 (еден) месец,
60. Митревска Петар Грозда, од 5 (пет) години на 4 (четири) години и 3 (три) месеци,
61. Мишков Стефан Ѓорѓи, од 10 (десет) години на 9 (девет) години,
62. Мустафовски Рамадан Семедин, од 3 (три) години и 6 (шест) месеци на 3 (три) години,
63. Најденов Стојан Јован, од 2 (две) години на 1 (една) година и 6 (шест) месеци,
64. Накевски Џосе Владимир, од 1 (една) година на 9 (девет) месеци,
65. Нацев Бошко Никола, од 4 (четири) години на 3 (три) години и 3 (три) месеци,
66. Ников Трајан Славе, од 7 (седум) години на 6 (шест) години и 3 (три) месеци,
67. Нухи Џемаил Кадри, од 9 (девет) години на 8 (осум) години,
68. Османов Муртеза Муртеза, од 4 (четири) години на 3 (три) години и 3 (три) месеци,
69. Павловски Петко Игно, од 2 (две) години на 1 (една) година и 6 (шест) месеци,
70. Панов Конс Стојан, од 6 (шест) години на 5 (пет) години и 3 (три) месеци,
71. Петрески Ѓорѓи Иван, од 4 (четири) години на 3 (три) години,
72. Рамани Азми Мемедали, од 4 (четири) години на 3 (три) години и 3 (три) месеци,
73. Ристановиќ Васил Миле, од 1 (една) година на 6 (шест) месеци,
74. Ристески Будимир Аритон, од 1 (една) година на 8 (осум) месеци,
75. Ристовски Трипун Вуке, од 1 (една) година на 9 (девет) месеци,
76. Ристовски Благоја Ѓорѓи, од 4 (четири) години на 3 (три) години и 3 (три) месеци,
77. Ристовски Павле Ристо, од 1 (една) година и 6 (шест) месеци на 1 (една) година,
78. Рустем Челик Рамиз, од 2 (две) години на 1 (една) година и 6 (шест) месеци,

79. Садику Бајрам Садик, од 13 (тринаесет) години и 6 (шест) месеци на 12 (дванаесет) години и 6 (шест) месеци,

80. Сеиков Џафер Зекимеран, од 3 (три) години на 2 (две) години и 6 (шест) месеци,

81. Секуловски Бранко Цветан, од 6 (шест) години на 5 (пет) години и 3 (три) месеци,

82. Стојановски Стојко Боровоје, од 4 (четири) години на 3 (три) години и 3 (три) месеци,

83. Стојановски Трајко Стојче, од 3 (три) години на 2 (две) години и 6 (шест) месеци,

84. Стојановски Митре Тоше, од 2 (две) години на 1 (една) година и 6 (шест) месеци,

85. Усеинов Усеин Селиман, од 2 (две) години и 8 (осум) месеци на 2 (две) години и 2 (два) месеца,

86. Фетах Азем Кастрати, од 2 (две) години на 1 (една) година и 6 (шест) месеци,

87. Филиповска Милош Светлана, од 3 (три) години на 2 (две) години и 3 (три) месеци,

88. Хасани Сулејман Џемил, од 3 (три) години на 2 (две) години и 6 (шест) месеци,

89. Чолаковиќ Шефко Сафет, од 4 (четири) години на 3 (три) години и 3 (три) месеци,

90. Шапков Миле Ѓорѓи, од 1 (една) година на 9 (девет) месеци,

91. Штерјов Нако Трајче, од 1 (една) година на 8 (осум) месеци.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 08-779

18 декември 1986 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Драгољуб Ставрев, с. р.

794.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од Законот за помилување, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 30 декември 1986 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНО ЛИЦЕ

I

Од натамошно извршување на изречената казна затвор се ослободува осуденото лице:

1. Џафер Зеко Чупи од с. Кабаш Пука, НСР Албанија.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-825

30 декември 1986 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Драгољуб Ставрев, с. р.

795.

Врз основа на член 39 од Законот за системот на финансирање на општините и на Републиката („Службен весник на СРМ“ број 44/77 и 37/83) и член 7 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1986 година („Службен весник на СРМ“ број 44/85), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА НАМЕНАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ УТВРДЕНИ СО РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1986 ГОДИНА

Член 1

Во Републичкиот буџет за 1986 година („Службен весник на СРМ“ број 44/85) се вршат следниве измени на средствата и тоа:

1. Во Раздел 3, Совет на Републиката, позиција 27, konto 410 — лични доходи на функционерите и на раководните работници износот „8.351.000“ се заменува со износот „5.351.000“.

2. Раздел 4 — Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, позиција 33 konto 415 — учество во откуп и изградба на станови и за усогласување на Егејскиот дел на Македонија и за други повратници износот „10.000.000“ се брише.

3. Раздел 64 — Други обврски на Републиката се вршат следниве измени:

— позиција 556 konto 400 Средства за спроведување на општествениот договор за стекнување на доход на работните заедници и за усогласување на личните доходи на функционерите и раководните работници износот „5.868.474.000“ се заменува со износот од „6.218.474.000“;

— позиција 560 konto 418 Учество во Фондот на солидарноста со неврзаните земји и земјите во развој износот „500.000.000“ се заменува со износот „270.000.000“;

— позиција 558 konto 417 — за отплата на антитети по користени кредити и заеми износот „810.000.000“ се заменува со износот „700.000.000“;

— позиција 561, konto 418 — Трошоци за платен промет, износот „5.000.000“ се заменува со износот „8.000.000“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-2146/1

25 декември 1986 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

796.

Врз основа на член 3 од Законот за водење на паричните средства на Републиката и на општините како депозит на Народната банка на Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 42/77), а по претходно мислење на Народната банка на Македонија, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ НАМЕНИ, НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИКАТА И НА ОПШТИНИТЕ ШТО СЕ ВОДАТ КАКО ДЕПОЗИТ ВО НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА ВО 1986 ГОДИНА

Член 1

Во Одлуката за поблиските намени, начинот и условите за користење на паричните средства на Републиката и на општините што се водат како депозит во Народната банка на Македонија во 1986 година („Службен весник на СРМ“ бр. 11/86, 17/86, 30/86, 31/86, 34/86 и 38/86), во член 5, алинеја 1, 3, 4 и 5 зборовите: „25 декември 1986 година“ се заменуваат со зборовите: „донесување на одлука за поблиските намени, начинот и условите за користење на паричните средства на Републиката и на општините што се водат како депозит во Народната банка на Македонија во 1987 година, а најдоцна до 1 март 1987 година“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-2121/1
25 декември 1986 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

797.

Врз основа на член 3 од Законот за водење на паричните средства на Републиката и на општините како депозит во Народната банка на Македонија („Службен весник на СРМ“ број 42/77), а по претходно мислење на Народната банка на Македонија, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ НАМЕНИ, НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИКАТА И НА ОПШТИНИТЕ ШТО СЕ ВОДАТ КАКО ДЕПОЗИТ ВО НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА ВО 1986 ГОДИНА

Член 1

Во Одлуката за поблиските намени, начинот и условите за користење на паричните средства на Републиката и на општините што се водат како депозит во Народната банка на Македонија во 1986 година („Службен весник на СРМ“, број 11/86, 17/86, 30/86, 31/86, 34/86 и 38/86), во член 2, по точката 12 се додава нова точка 13 која гласи:

„13. за кредитирање на опрема за РТВ Скопје 184 мил. дин“.

Член 2

Во член 5, алинеја 8, зборовите „11 и 12“ се заменуваат со зборовите „11, 12 и 13“.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-2121/1
26 декември 1986 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

798.

Врз основа на член 170 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ
ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД**

За директор на Републичкиот хидрометеоролошки завод, сметано од 1 јануари 1987 година, се именува д-р Александар Гичевски, вонреден професор на Природноматематичкиот факултет во Скопје.

Ова решение ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1633/1
18 декември 1986 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
инж. Васил Влашки, с. р.

799.

Врз основа на член 96 став 3 од Законот за Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 43/81), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ
СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА**

За советник во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија сметано од 15 декември 1986 година, се назначува Слободан Трајковски, досегашен уредник на надворешно-политичката редакција на РТВ — Скопје — ООЗТ Телевизија.

Ова решение ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-2123/1
18 декември 1986 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
инж. Васил Влашки, с. р.

800.

Врз основа на член 171 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА
РЕПУБЛИЧКИ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ**

За директор на Дирекцијата за републички стоквени резерви, сметано од 1 јануари 1987 година, се именува Стеван Петревски, досегашен заменик на директорот на Републичкиот завод за статистика.

Ова решение ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-2153/1
18 декември 1986 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
инж. Васил Влашки, с. р.

801.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ
СЕКРЕТАР ЗА НАРОДНА ОДБРАНА**

За помошник на републичкиот секретар за народна одбрана, сметано од 1 јануари 1987 година, се назначува полковник Танаско Симоновски, досегашен началник на Одделението за врски и крипто-заштита во Републичкиот секретаријат за народна одбрана.

Ова решение ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-2154/1
18 декември 1986 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
инж. Васил Влашки, с. р.

802.

Врз основа на член 170 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКАТА ГЕОДЕТСКА УПРАВА

За директор на Републичката геодетска управа се именува Коста Христов, досегашен директор на Управата.

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-2155/1

18 декември 1986 година

Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
инж. Васил Влашки, с. р

803.

Врз основа на член 34 став 2 од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85), Републичкиот комитет за наука, технолошки развој и информатика, на седницата одржана на 7 јули 1986 година, донесе

ПРАВИЛНИК

ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ И ИСТРАЖУВАЧКО-РАЗВОЈНИТЕ ЕДИНИЦИ

Член 1

Со овој правилник се уредува начинот на водењето на регистарот на организациите за научноистражувачката дејност и истражувачко-развојните единици.

Член 2

Регистарот се води во тврдо поврзана книга. Листовите на регистарот се нумерирани и прошиени со емтвеник, чии два краја се потпечатени со црвен восок на внатрешната страна од задната корица на регистарот.

Регистарот се оверува на внатрешната страна од задната корица.

Регистарот се води според образецот број 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Запишувањето во регистарот се врши со темно сино мастило. По секое извршено запишување се повлекува водорамна линија под целиот текст.

На еден лист од регистарот може да се внесат податоци само за една организација за научноистражувачка дејност односно истражувачко-развојна единица. Кога регистарскиот лист ќе се исполни до крајот, за наредните запишувања се користи нов регистарски лист кој се води под ист регистарски број.

Член 4

Организацијата за научноистражувачка дејност, односно истражувачко-развојната единица која добила решение за неисполнувањето на условите согласно член 34 од Законот за научноистражувачка дејност, се брише од регистарот.

Бришењето на организацијата за научноистражувачка дејност односно истражувачко-развојната единица од регистарот се врши на тој начин што со црвено мастило се прецртуваат со по една коса линија сите запишувања и на крајот се наведува дека организацијата е избришана од регистарот и по која основа.

Во случај на погрешно запишување, се врши исправка на тој начин што преку погрешно запишаниот текст се повлекува тенка линија и над неа се внесува точниот текст. Исправката се врши со црвено мастило.

Секое запишување во регистарот го потпишува службеното лице што го вршело запишувањето.

Член 5

Запишувањето во регистарот на организациите за научно-истражувачката дејност и истражувачко-развојните единици се врши врз основа на поднесена писмена пријава според образецот број 2 што е составен дел на овој правилник.

Кон писмената пријава се поднесуваат следните прилози:

а) акт за основање, односно организирање во заверен препис;

б) список на поважна опрема која служи за научно-истражувачка работа (машини, апарати, инструменти и сл.);

в) самоуправни спогодба за здружување на трудот и Статутот.

Доколку до денот на поднесување на пријавата, по статутот не е добиена согласност од надлежниот орган, статутот се доставува веднаш по добиената согласност.

Член 6

Писмена пријава се поднесува и за позначајна измена што настанала во организацијата за научно-истражувачката дејност односно истражувачко-развојната единица (менување на статусот, називот, седиштето и др.).

Врз основа на пријавата, запишувањето на настанатите измени се врши во соодветните рубрики од регистарот. Кон секоја измена се наведува основот за нејзиното запишување во регистарот.

Член 7

Пријавата за настанатата измена во соодветната организација за научноистражувачка дејност и истражувачко-развојната единица се доставува во рок од 15 дена од настанатата измена до Републичкиот комитет за наука, технолошки развој и информатика.

Член 8

За секоја организација за научноистражувачка дејност односно истражувачко-развојна единица што е запишана во регистарот, се формира досие во кое се чуваат пријавите, прилозите и другите документи што се во врска со запишувањето во регистарот.

Член 9

Со влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за запишување во Регистарот на научните организации во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 19/78).

Член 10

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Дел. бр. 428/1

18 декември 1986 година.

Скопје

Претседател на
Републичкиот комитет за наука,
технолошки развој и информатика,
д-р Радмила Кипријанова, с. р.

Регистарски број _____

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА
НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ И
ИСТРАЖУВАЧКО-РАЗВОЈНИТЕ ЕДИНИЦИ

Образец бр. 1
Формат 40 x 50 см

1	Број и дата на пријавата	2	Дата на запишувањето	3	Број и дата на решението за исполн. на условите	4	Назив	5	Седиште	6	Општина	7	Статус (ООЗТ, РО, единица)	8	Вид на научноистражувачка дејност	9	Научни советници	10	Редовни професори	11	Виши научни соработници	12	Вонредни професори	13	Научни соработници	14	Доценти	15	Асистенти	16	Помлади асистенти	17	Стручни работници	18	Други работници, (администрација и др.)	19	Назив	20	Седиште	21	Број и дата на актот за основање	22	Површина на користен простор (m ²)	23	Вредност на основни средства за научноистражувачка работа	24	Располага со сопствена или заедничка библиотека со дупла ОЗТ	25	Користи автоматизираан систем на научнотехнички информации	26	Користи заеднички информативно-документационен центар	27	Број на решението за бришење од Регистарот	28	Потпис на службеното лице	29	Забелешка
Податоци за организацијата за научноистражувачка дејност односно истражувачко-развојните единици																																																									
Број на научни и наставно-научни работници, соработници и други работници																Основач		Простор, опрема, средства		Информативно-документациона дејност																																					

Образец бр. 2 804.

ДО
РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА НАУКА,
ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ И ИНФОРМАТИКА
СКОПЈЕ

П Р И Ј А В А

за запишување во Регистарот на организациите за научноистражувачка дејност и истражувачко-развојните единици

Врз основа на член 33 од Законот за научноистражувачката дејност („Службен весник на СРМ“ број 16/85) и член — од Правилникот за начинот на водењето на регистар на организациите за научноистражувачка дејност и истражувачко-развојните единици („Службен весник на СРМ“ бр. —), поднесуваме пријава за запишување во Регистарот на организациите за научноистражувачка дејност и истражувачко-развојните единици што го води Републичкиот комитет за наука, технолошки развој и информатика со следните податоци:

1. Назив на организацијата за научноистражувачка дејност односно истражувачко-развојната единица _____

2. Седиште _____
3. Општина _____
4. Статус (ОЗТ, РО, единица) _____

5. Вид на научноистражувачка дејност што ја врши организацијата за научноистражувачка дејност односно истражувачко-развојната единица _____

6. Број на научни и наставно-научни работници, соработници, стручни и други работници.

а) Научни и наставно-научни работници:

— научни советници _____
— редовни професори _____
— виши научни соработници _____
— вонредни професори _____
— научни соработници _____
— доценти _____

б) Соработници:

— асистенти _____
— помлади асистенти _____

в) Други работници:

— во администрација _____
— во библиотека _____
— во други служби _____

7. Основач на организацијата за научноистражувачка дејност:

— назив на основачот _____
— седиште _____
— број и дата на актот за основање _____

8. Површина на користен простор (во м²) на организацијата за научноистражувачка дејност односно истражувачко-развојната единица _____

9. Вредност на основните средства за научноистражувачка работа _____

10. Информативно-документациона дејност:

а) располага со сопствена или заедничка библиотека со друга ОЗТ _____

б) користи автоматизиран систем на научно-технички информации _____

в) користи заеднички информативно-документационен центар _____

Прилози кон пријавата:

1. _____ Работоводен орган

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 433 од Уставот на СР Македонија и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по јавната расправа одржана на 13 ноември 1986 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ ОДБИВА предлогот на Основниот суд на здружениот труд во Штип за оценување уставноста и законитоста на член 14 и 15 од Правилникот за распоредување на чистиот доход и основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи, заедничка потрошувачка и други лични примања, донесен од работниците во Работната заедница — заеднички служби во памучната индустрија „Македонка“ во Штип, со референдум одржан на 8 април 1985 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

3. Основниот суд на здружениот труд во Штип, со предлог поднесен до Судот поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на оспорените членови од актот означен во точката 1 од оваа одлука. Според наводите во предлогот овие два члена се „внесени“ во Правилникот за јакнење на дисциплината што се остварува преку намалување на дел од личниот доход поради што се бара Судот да оцени дали членовите 14 и 15 од оспорениот Правилник се во согласност со Уставот и законот.

4. На јавната расправа Судот утврди дека член 14 од оспорениот Правилник предвидува, секој работник во Работната заедница — заеднички служби во целост да ги остварува бодовите за стимулативно наградување доколку во тековниот месец истиот има остварено: 1) рационално користење на работното време, 2) навремено и квалитетно завршени работи и работни задачи, 3) реализација на наложите од организаторот на работата, непосредниот раководител, а во врска со извршување на работните задачи, 4) реализација на одлуките, заклучоците и препораките од органите на управувањето, 5) почитување на работната и технолошката дисциплина, 6) учество на работните состаноци, за време на работа и после работно време, 7) извршување на обврските кон другите сектори и основни организации, и 8) извршување на други обврски кои произлегуваат од работата на организационата целина. Понатаму, Судот утврди дека во член 15, пак, е предвидено за извршување на сите осум елементи од член 14 се остварува 100% стимул, за извршување на седум елементи 70% за шест елементи 50% стимул, за пет елементи 30% и за извршување на четири елементи 10% стимул. Притоа, Судот утврди дека ова стимулативно наградување се добива вон аконтацијата на личниот доход.

Од изнесените одредби од Правилникот произлегува дека стимулативното наградување не се остварува кога работниците од работната заедница нема да ги исполнуваат условите предвидени во член 14 од Правилникот.

Исто така, Судот утврди дека во член 16 е предвидено директорот на секторот да поднесува предлог до Комисијата за стимулативно наградување во работната заедница — заеднички служби која ја одредува висината на стимулативниот дел согласно член 15. Во член 17, пак, е регулиран составот на Комисијата, а во член 18 постапката по приговор.

5. Според член 127 од Законот за здружениот труд работниците во основната организација се должни да утврдат основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи за претпоставен придонес и основи и мерила за реализираниот придонес. Понатаму, според член 129, пак, од истиот Закон, придонесот на работникот во работата се утврдува зависно од квантитетот и квалитетот на работата, земајќи ги предвид особено обемот, сложеноста, квалитетот на остварените резултати од трудот и користење на работното време.

Од изнесените законски одредби произлегува дека утврдувањето на основите и мерилата за реализираниот придонес е самоуправно право на работниците во основната организација.

Судот смета дека не може да се исклучи влијанието на присуството на работникот во работата врз неговиот личен доход на работникот, при што, реално може да се претпостави дека редовниот работник подобро и навремено ги извршува своите задачи, а овозможува и другите работници да го сторат тоа. Воедно, Судот смета дека согласно уставното начело на распределба според трудот како и според член 178 од Законот за здружениот труд, за определување на личниот доход според резултатите на трудот, влијание треба да имаат квалитетот и квантитетот на извршување на работите и работните задачи, рационалното и дисциплинирано извршување на работите и работните задачи.

Со оглед на тоа што во конкретниот случај како основи за утврдување на стимулативниот дел од личниот доход се утврдени редовноста, односно користењето на работното време, квалитетот и квантитетот во работата, кој е резултат на совесно и грижливо извршување на доверените работи и работни задачи, како и придржување кон дисциплината, Судот утврди дека означените членови од Правилникот не се во несогласност со уставното начело на распределба според трудот и дека не се во спротивност со означените одредби од Законот за здружениот труд.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 32/86
13 ноември 1986 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Димче Козаров, с. р.

805.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 19 ноември 1986 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 15, став 1 точка 1 и 2, 16 и 17 од Правилникот за станбени односи, донесен од работниците во Основната организација на здружениот труд општа и превентивна медицина во состав на Медицинскиот центар во Куманово, со референдум одржан на 7 март 1980 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основната организација на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје, со предлог поднесен до Судот, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на актот означен во точката 1 од оваа одлука. Според наводите во предлогот во член 15 од означениот Правилник се пренагласува основот работен придонес на работникот, кој е на прво место од основите за утврдување редот на првенство за добивање на користење стан, во однос на основот степен на станбена загрозеност, кој е на второ место. Тоа се одразува и во членовите 16 и 17 од Правилникот, во кои се утврдени мерилата по овие два основа, така што по основот работен придонес на работникот се добиваат најмногу 170 бода, а по основот степен на станбена загрозеност се добиваат најмногу 60 бода, со што е повредено уставното начело на заемност и солидарност.

4. На седницата Судот утврди дека во член 15 од означениот Правилник, на прво место во критериумите за добивање на стан е предвиден основот работен придонес на работникот, а на второ место е предвиден основот станбена загрозеност на работникот. Поаѓајќи од определбите во член 15 од означениот Правилник во член 16 и 17 е извршено вреднување на овие два основа, на тој начин што работниот придонес се вреднува со 170 бода, а станбената состојба со 60 бода. Во член 16 од означениот Правилник основот работен придонес е поделен на три подоснови и тоа: а) сложеност на работите и работните задачи по кој се добиваат најмногу 100 бода; б) степен на одговорност за обавување на работите и работните задачи за кои се добиваат најмногу 50 бода; и в) придонесот на работникот во работата за кој се добиваат 20 бода. При тоа, за придонесот во работата во точка „в“ и во Правилникот не се определени објективизирани мерила.

Согласно начелото на заемност и солидарност утврдено во оддел II став 3 алинеја 6 од Основните начела на Уставот на СР Македонија, неприкосновена положба и улога на човекот, покрај другото, ја сочинува и солидарноста и заемноста на секој спрема сите и на сите спрема секој, кои се засновани врз свеста на работните луѓе дека своите трајни интереси можат да ги остваруваат само врз тие начела.

Согласно член 129 став 3 од Законот за здружениот труд, придонесот на работникот се утврдува зависно од квантитетот и квалитетот на работата, земајќи го предвид особено обемот и сложеноста на работата, квалитетот на остварените резултати од трудот, успешноста во користењето на средствата на трудот, остварените заштеди во работата, користењето на работното време, одговорноста во работата и условите под кои работи работникот.

Со оглед на тоа што во конкретниот случај во членовите 15, 16 и 17 од означениот Правилник, основот работен придонес на работникот има доминантно влијание врз утврдување редот на првенство за добивање стан во општествена сопственост и дека нема утврдено објективизирани мерила за утврдување на реализираниот придонес на работникот за оценување на постигнатите резултати во работата, Судот утврди дека означените одредби не се во согласност со уставното начело на заемност и солидарност и дека се во спротивност со член 129 став 3 од Законот за здружениот труд.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 157/86
19 ноември 1986 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Димче Козаров, с. р.

806.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 19 ноември 1986 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА член 12 точка 4 од Правилникот за користење на средства од Фондот за заедничка потрошувачка за станбена изградба во Основното училиште „Стив Наумов“ во Скопје, донесен со референдум на 12 јануари 1984 година.

2. СЕ ОДБИВА предлогот на Основниот суд на здружениот труд во Скопје, за оценување уставноста и законитоста на член 12 точка 1, 5 и 10 од Правилникот означен во точка 1 од оваа одлука.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означеното училиште на начин определен за објавување на самоуправните општи акти.

4. Основниот суд на здружениот труд во Скопје, со предлог поднесен до Уставниот суд на Македонија, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одредбите од Правилникот означен во точките 1 и 2 од оваа одлука.

Според наводите во предлогот:

— член 12 точка 4 не е во согласност со уставните одредби за општествениот карактер на трудот и доходот, затоа што различно се вреднува работниот стаж стекнат во и во Училиштето;

— со член 12 точка 1 се исклучуваат од правото на учество на конкурсот работниците кои се носители на станарско право или сопственици на стан кој е несоодветен за живеење, што не е во согласност со уставното начело на еднаквост;

— во член 12 точка 5 како основ за добивање на стан е предвидена стручната подготовка, независно од обемот, сложеноста и значењето на работните задачи кои работникот ги извршува, што не е во согласност со уставното начело дека само трудот и резултатите од трудот ја определуваат материјалната и општествената положба на човекот и работникот во здружениот труд; и

— во член 12 точка 10 се вреднува состанарскиот однос, што не е во согласност со Законот за станбени односи.

5. Судот на седницата утврди дека во член 11 од Правилникот како посебни основи за распределба на станови се предвидени вкупниот работен стаж и работниот стаж стекнат во Училиштето. При определувањето на бодовите по овие основи во точка 3 на член 12 се утврдени бодови само за вкупниот работен стаж, додека за работниот стаж стекнат во Училиштето во точка 4 на член 12 е предвидено дека ќе се добиваат повеќе бодови од бодовите определени за вкупниот работен стаж, но колку бода ќе се добијат во Правилникот не е определено.

Согласно член 2 алинеја 3 од Законот за здружениот труд, правото на работа со општествените средства што го стекнува секој работник во здружениот труд е основ за остварување на неговите права, обврски и одговорности во здружениот труд. Работејќи во здружениот труд со општествени средства работникот создава доход кој има општествен карактер, а со тоа работникот стекнува и работен стаж кој исто така има општествен карактер, без оглед дали е стекнат во една или повеќе организации.

Со предвидувањето работниот стаж стекнат во Училиштето да се вреднува со поголем број бодови од стабот стекнат во друга организација, се врши неоправдано привилегирање на оние работници кои работниот стаж го стекнале во Училиштето.

Со оглед на тоа што во оспорениот Правилник е предвиден како посебен основ работниот стаж стекнат во Училиштето за кој е утврдено дека ќе се вреднува со повеќе бодови од работниот стаж стекнат надвор од училиштето, Судот утврди дека означената одредба не е во согласност со уставното начело на еднаквост изразено во оддел II став 3 алинеја 9 од основните начела од Уставот на СР Македонија и дека е во спротивност со член 2 алинеја 3 од Законот за здружениот труд.

6. Понатаму, Судот утврди дека според член 9 од оспорениот Правилник право на учество во распределбата на станови и добивање на станбени кредити имаат сите работници вработени во Училиштето без оглед на функцијата и работното место, под условите кои се предвидуваат со овој Правилник.

Во член 11 од Правилникот се утврдени основите за доделување на користење стан во општествена сопственост. Притоа, во точка 1 на овој член како основ е предвиден „работникот да не поседува никаков стан, ниту да има станарско право“. Во точка 9 на овој член, пак, како основ е предвиден „неподобен стан за живеење“. Понатаму, во член 12 е извршено вреднување на предвидените основи со одреден број на бодови, при што по основот „работникот да не поседува никаков стан“ според член 12

точка 1 можат да се добијат најголем број на бодови, односно 100 бода. Во точка 9 на член 12, пак, е вреднуван основот неподобен стан за живеење, по кој основ се вреднува станбената состојба на работниците кои имаат некаков стан во сопственост или се носители на станарско право, кои се несоодветни и неподобни за живеење.

Од изнесената фактичка состојба и од Правилникот во целина, произлегува дека никој работник не е исклучен од правото да конкурира за добивање на стан.

Согласно член 42 од Законот за станбени односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73 и 27/86) и член 463 од Законот за здружениот труд, самоуправно право е на работниците во основната организација на здружениот труд, со референдум да ги утврдат основите и мерилата за распределба на станови. При утврдувањето на основите и мерилата работниците поаѓаат од рамноправноста, солидарноста и заедноста меѓу нив и врз така утврдените основи треба да обезбедат стан да добијат пред се работници кои се најмалку станбено обезбедени, водејќи сметка да не се повредуваат правата на работниците засновани на уставните и законските одредби.

Со оглед на тоа што според оспорениот Правилник никој од работниците не се исклучува од правото да конкурира за добивање на користење стан во општествена сопственост, како и со оглед на тоа што најповеќе се вреднува станбената состојба на работниците кои немаат никаков стан, Судот утврди дека со оспорените одредби не се повредуваат уставното начело на еднаквоста и уставното начело на заедноста и солидарност изразени во оддел II став 3 алинеја 6 и 9 од Основните начела на Уставот на СР Македонија и дека овие одредби не се во несогласност со член 42 од Законот за станбени односи и не е во спротивност со член 463 од Законот за здружениот труд.

7. Исто така, Судот утврди дека во оспорената точка 5 на член 12 од Правилникот е извршено вреднување на стручната подготовка која во член 11 од Правилникот е предвидена како еден од основите за распределба на станови. Притоа, стручната подготовка е единствен основ во Правилникот преку кој се изразува сложеноста на работата и придонесот во работата.

Според член 42 од Законот за станбени односи е самоуправно право на работниците да ги утврдат основите и мерилата за распределба на станови, при што, тие можат покрај социјално-економските основи да предвидат и такви основи кои се сврзани со работите и работните задачи што се извршуваат во основната организација, како што се сложеноста или стручната подготовка како израз на сложеноста на работите и работните задачи.

Со оглед на тоа што во оспорениот Правилник сложеноста не е посебно вреднувана и не постојат други основи преку кои се изразува сложеноста на работите и работните задачи, Судот утврди дека во овој случај преку стручната подготовка е изразена сложеноста на работите и работните задачи и поради што таа може да се предвиди како основ за распределба на станови. Воедно, бројот на бодовите предвидени по овој основ (50 бода најмногу), немаат доминантно влијание при распределбата на станови. Со оглед на изнесеното, Судот утврди дека оспорената одредба не е во несогласност со член 13 став 1 од Уставот на СР Македонија.

8. Понатаму, во однос на наводот од предлогот дека во оспорениот Правилник точка 10 на член 12 се предвидува и вреднува како основ и состанарскиот однос, Судот утврди дека со предвидувањето и вреднувањето на состанарскиот однос, како станбен статус на одредена категорија работници не се повредуваат законските одредби. Ова затоа што според член 102 од Законот за станбени односи, состанарските односи што постоеле на денот на влегувањето во сила на овој Закон остануваат во сила. Според тоа, доколку во организацијата има работници кои засновале состанарски однос до влегувањето во сила на

овој Закон не можат да се исклучат од распределбата на станови и да не се вреднува нивната станбена состојба.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точките 1 и 2 од оваа одлука.

У. бр. 224/86
19 ноември 1986 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Димче Козаров, с. р.

807.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 15 став 1 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 26 ноември 1986 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ:

а) Член 3, член 4 точка 1, член 5, член 9 во делот во кој е утврден бројот на бодовите, член 10 во делот каде го утврдува бројот на бодовите, член 14 алинеја 3, член 18 и член 19 во делот во кој е утврден бројот на бодовите, од Правилникот за конкретна распределба на станови и распределба на средствата за станбена изградба на работниците во Основната организација на здружен труд „Промет“ — Струмица во состав на Работната организација ЗИК „Струмица“ — Струмица, донесен со референдум одржан на 20 април 1983 година;

б) Член 3, член 4 точка 1, член 5, член 9 во делот во кој е утврден бројот на бодовите, член 10 во делот каде го утврдува бројот на бодовите, член 14, алинеја 3, член 18 и член 19 во делот во кој е утврден бројот на бодовите, од Правилникот за конкретна распределба на станови и распределба на средствата за станбена изградба на работниците во Основната организација на здружен труд „Моша Пијаде“ — Струмица, во состав на Работната организација ЗИК „Струмица“ — Струмица, донесен со референдум одржан на 22 април 1983 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означените основни организации на здружен труд на начин предвиден за објавување на самоуправни општи акти.

3. На седницата Судот утврди дека:

а) со член 3 од оспорените правилници е предвидено право на учество во распределбата на станови и станбени кредити да имаат само вработените на неопределено време во Основната организација, а со член 5 е предвидено вработените на одредено време, дополнителна работа и пробна работа да не можат да учествуваат во распределбата на становите и станбените кредити.

Согласно член 174 став 4 од Законот за здружениот труд, работниците кои засновале работен однос на определено време ги имаат сите права, обврски и одговорности како и работниците кои засновале работен однос на неопределено време, со тоа што нивниот обем се утврдува во зависност од придонесот во работата или според должината на работното време. Со оглед на тоа што со наведените членови од оспорените правилници од распределбата се исклучуваат вработените на одредено време Судот утврди дека тие се во спротивност со член 174 став 4 од Законот за здружениот труд.

б) со член 4 став 1 од оспорените правилници како еден од условите за учество во распределбата на становите и станбените кредити е предвидено работникот да има најмалку 3 години работно искуство во Работната организација ЗИК „Струмица“.

Согласно член 2 алинеја 3 од Законот за здружениот труд, правото на работа со општествени средства, што го стекнува секој работник во здружениот труд, е основа за остварувањето на неговите права, обврски и одговорности во здружениот труд. Согласно член 45 став 1 од истиот Закон, работејки

во здружениот труд со општествени средства, работникот создава доход кој има општествен карактер. Согласно член 45 став 3 точка 2 и член 118 став 1 од Законот, пак, дел од создадениот доход работниците во основната организација издвојуваат во фондот за заедничка потрошувачка, кој, покрај другото, се користи за обезбедување станови и станбени кредити за работниците. Работејки со општествени средства и создавајќи доход работникот стекнува работен стаж кој исто така има општествен карактер. Поради општествениот карактер на работниот стаж, за остварувањето на правата, обврските и одговорностите во здружениот труд нема значење дали тој е стекнат во една, две или повеќе организации на здружен труд. Исто така нема значење и должината на времето поминато на работа во основната организација како елиминаторен услов за стекнување на правото на учество во распределбата на станови и станбени кредити.

Со оглед на тоа што со наведените членови од оспорените правилници се вреднува само работниот стаж поминат во работната организација ЗИК „Струмица“ — Струмица и тоа само работниот стаж над 3 години, а не работниот стаж воопшто, Судот смета дека со тоа се создава нееднаквост помеѓу работниците во распределбата на средствата за заедничка потрошувачка и утврди дека тие одредби не се во согласност со уставното начело на еднаквост на правата, должностите и одговорностите на луѓето со согласност со уставноста и законитоста, утврдена во Оддел II став 3 алинеја 9 од Уставот на СР Македонија, како и во спротивност со наведените законски одредби.

в) во член 10 од правилниците е предвидено по основот стручна подготовка на работникот да се доделуваат следниот број бодови: за висока стручна подготовка 20, за виша 15, за средна и за ВКВ 10, за КВ и средно училиште за занимање 5 и за нижа стручна подготовка и НКВ 0 бодови.

Судот смета дека не е во несогласност со Уставот и Законот предвидувањето на стручната подготовка како еден од основите за учество на работниците во распределбата на станови и станбени кредити, кога таа не е истовремено предвидена како еден од елементите преку кои се изразува придонесот во работата. Меѓутоа, Судот смета дека со исклучувањето од распределбата на станови и станбени кредити по овој основ на работниците со нижа стручна подготовка и на неквалификуваните работници, кои и со таквата школска подготовка вршат определени работи односно работни задачи и даваат придонес во создавањето на доходот на основната организација, по овој основ се повредува уставното начело за еднаквост утврдено во Оддел II став 3 алинеја 9 од Основните начела на Уставот на СР Македонија.

г) во член 14 алинеја 3 од правилниците е предвидено по основот учество во НОБ, децата на паднатите борци да добиваат по 3 бода.

Судот утврди дека тие работници неосновано се ставени во привилегирана положба во однос на другите работници и дека оваа одредба од правилниците не е во согласност со уставното начело на еднаквост содржано во Оддел II став 3 алинеја 9 од Основните начела на Уставот на СР Македонија.

д) во член 18 од оспорените правилници е предвидено по основот однос спрема работата, работните задачи, средствата за работа и соработниците, Извршниот одбор на Основната организација на Синдикатот да врши бодирање од 0—15 бодови.

Согласно член 181 став 2 од Законот за здружениот труд, оценка на придонесот на работникот може да дава работничкиот совет, комисија што тој ќе ја формира, или работниците непосредно.

Со оглед на тоа што оспорените правилници не содржат објективизирани мерила за оценка на придонесот на работникот во работата, туку тоа му го препушта на слободна оценка, во границите на утврдениот максимум и минимум, на оној што го врши бодирањето по тој основ и со оглед на тоа што оценувањето на односот кон работата, работ-

ните задачи, средствата за работа и соработниците во работата е предвидено да го врши Извршниот одбор на Основната организација на Синдикатот, а не работничкиот совет, негова комисија или работниците непосредно. Судот утврди дека член 18 од означените правилници е во спротивност со член 181 став 2 од Законот за здружениот труд.

г) во член 19 од оспорените правилници е предвиден основот правен основ на користење на станот, според кој на работникот му се доделуваат следниот број бодови: на потстанар 10 бода, на корисник на стан 8 бода, на носител на станарско право 4 бода, и на сопственик на стан и сосопственик 2 бода. Во член 9 од оспорените правилници, е предвиден основот тежина и одговорност на работното место на работникот по кој се добиваат од 12 до 18 бода.

Споредувајќи го бројот на бодовите по основот правен основ на користење на станот, преку кој најмногу доаѓа до израз социјално-економската положба на работникот, со бројот на бодовите по другите основи, Судот утврди дека основот тежина и одговорност на работното место и основот стручна подготовка, според кој се добиваат најмногу 20 бода, имаат доминантно влијание во утврдувањето на редот на првенство за добивање станови на користење и на станбени кредити.

Поради тоа, Судот утврди дека одредбите на член 9, член 10 и член 19 од оспорените правилници, во деловите во кои е утврден бројот на бодовите, не се во согласност со уставното начело на заедност и солидарност утврдено во Оддел II став 3 алинеја 6 од Основните начела на Уставот на СР Македонија.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 119/86
26 ноември 1986 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Димче Козаров, с. р.

808.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 15 став 1 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 26 ноември 1986 година, донесе

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

339.

Врз основа на член 148 точка 13, а во врска со член 92 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84) и член 3 од Одлуката за организација на решавањето за правата од пензиското и инвалидското осигурување во прв степен, Извршниот одбор на Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 12 декември 1986 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 19 став 1 алинеја 4 од Општествениот договор за самоуправно уредување на односите за вработување на подрачјето на град Скопје („Службен гласник на град Скопје“ бр. 10/81 од 2 април 1981 година).

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на град Скопје“.

3. На седницата Судот утврди дека во член 19 став 1 алинеја 4 од Договорот како еден од основните и општи критериуми за утврдување на приоритет при вработувањето е предвидено и времетраењето на живеењето во местото на вработувањето.

Согласно Оддел II став 3 алинеја 9 од Основните начела на Уставот на СР Македонија, неприкосновената основа на положбата и улогата на човекот ја сочинува, меѓу другото, и еднаквоста во правата, должностите и одговорностите на луѓето во согласност со уставноста и законитоста. Член 210 став 3 од Уставот на СР Македонија, пак, им гарантира на граѓаните, под еднакви услови достапност на секое работно место и функција во општеството. Согласно член 91 став 1 алинеја 5 од Уставот на СР Македонија, заради остварување на еднаквоста на југословенскиот пазар, СР Македонија обезбедува, меѓу другото и слободно вработување на граѓаните под исти услови што важат во местото на вработувањето. Според член 167 од Законот за здружениот труд, секој може слободно, рамноправно и под еднакви услови на начинот утврден со законот и со самоуправниот општ акт да заснова работен однос со работниците во основната организација.

Во согласност со цитираните уставни и законски одредби, Судот утврди дека времетраењето на живеењето во местото на вработувањето не може да се предвиди како самостоен критериум, туку само при еднакви услови како дополнителен основ за приоритет при вработувањето.

Со оглед на тоа, Судот утврди дека член 19 став 1 алинеја 4 од означениот Општествен договор не е во согласност со наведените уставни одредби и е во спротивност на наведената одредба од Законот за здружениот труд.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 152/86
26 ноември 1986 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Димче Козаров, с. р.

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИСПОЛНУВАЊЕТО НА УСЛОВИТЕ ЗА РЕШАВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ВО ПРВ СТЕПЕН ВО СТРУЧНАТА СЛУЖБА НА ОСНОВНАТА ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ПРОБИШТИП

Член 1

Се утврдува дека Стручната служба на Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување во Пробиштип ги исполнува условите за подготвување решенија за правата од пензиското и инвалидското осигурување во прв степен за осигурениците од подрачјето на Основната заедница — Пробиштип што ќе ги донесува секретарот на Собранието на таа основна заедница, освен решенија за правата од пензиското и инвалидското осигурување за осигурениците кои остваруваат право по меѓународни договори,

Член 2

Се задолжува Стручната служба на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија да преземе дејства неопходни за почетокот на донесување решенија за правата од пензиското и инвалидското осигурување во прв степен од секретарот на Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување во Про-биштип.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1987 година.

Бр. 3747

16 декември 1986 година
Скопје

Претседател,
Никола Илиоски, с. р.

340.

Врз основа на член 142 став 1 точка 4, а во врска со член 69, 70 и 71 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84 и 3/86), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 25 декември 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА СМЕСТУВАЊЕ И ИСКРАНА НА ДЕЦАТА СО ПРЕЧКИ ВО ПСИХИЧКИОТ И ФИЗИЧКИОТ РАЗВОЈ И ИНВАЛИДИТЕ НА ТРУДОТ ЗА 1986 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се врши измена на Одлуката за определување на надоместокот на трошоците за сместување и исхрана на децата со пречки во психичкиот и физичкиот развој и инвалидите на трудот („Службен весник на СРМ“ бр. 36/86) и се утврдува конечен износ на висината на паричниот надоместок на трошоците за сместување и исхрана за 1986 година.

Член 2

Член 4 од Одлуката се менува и гласи:
„Висината на надоместокот за сместување и исхрана на младинците со пречки во психофизичкиот развој заради стручно односно работно оспособување, односно преквалификација или доквалификација на инвалидите на трудот лично изнесува по еден корисник и тоа:

Ред. бр.	Организација	Трошоци за исхрана со интернатско сместување
1.	Завод за рехабилитација на деца со општетен слух „Кочо Рацин“ — Битола	27.325 динари
2.	Завод за професионална рехабилитација на младинци со општетен вид „Димитар Влахов“ — Скопје	28.060 динари
3.	Завод за професионална рехабилитација на деца и младинци — Скопје	34.200 динари
4.	Центар за професионална рехабилитација на младинци со општетен слух „25 мај“ — Скопје	26.970 динари
5.	Центар за рехабилитација и образование „Македонија“ — Скопје	26.970 динари
6.	Центар за специјално насочено образование „Искра“ — Штип	26.970 динари
7.	Работна организација за основно образование на деца со лесна и умерена попреченост во психофизичкиот развој со ученички дом „25 мај“ — с. Ново Село и други специјални парал. при основни училишта со интернатско сместување	26.970 динари

Член 3

Во член 6 бројката: „6.600“ се заменува со бројката: „7.500“, а бројката: „7.400“ со бројката „8.500“.

Член 4

Во член 7 бројката: „15.000“ се заменува со бројката: „17.000“.

Член 5

Во член 8 бројката: „5.000“ се заменува со бројката: „5.750“.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Бр. 02-3969/1

25 декември 1986 година
Скопје

Претседател,
Анастас Милевски, с. р.

341.

Врз основа на член 142 точка 4 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ број 3/84), а во врска со член 31 став 1, член 56, 67 и 143 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83), член 73 и 75 став 2 од Статутот на Заедницата и член 2 од Општествениот договор за усогласување на пензиите во СР Македонија, Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 25 декември 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА АКОНТАТИВНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И ПАРИЧНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ СО ПРЕДВИДЕНИОТ ПОРАСТ НА НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ ВО РЕПУБЛИКАТА ВО 1986 ГОДИНА

Член 1

Старосните, инвалидските и семејните пензии, материјалното обезбедување на вдовица односно вдовец, паричниот надоместок за пензија остварена во странство и паричните надоместоци во врска со правото на преквалификација или доквалификација и соодветното вработување на инвалидите на трудот со преостаната работна способност, аконтативно се усогласуваат за 95 насто, што претставува дел од предвидениот пораст на номиналните лични доходи на работниците во општествениот сектор во Републиката во 1986 година.

Пензиите и паричните надоместоци усогласени според одлуките за аконтативно усогласување на пензиите и паричните надоместоци со предвидениот пораст на номиналните лични доходи во Републиката во 1986 година („Службен весник на СРМ“ број 6/86 и член 27/86 и 36/86) до процентот од став 1 на овој член се усогласуваат уште за 10 насто.

Член 2

Усогласувањето од член 1 на оваа одлука ќе се изврши и на пензиите на учесниците од НОВ од пред 9 септември 1943 година определени од гарантантата пензиска основа, најнискиот износ на пензиите како и на пензиите со кои се исплатува додаток на пензијата, на износот на гарантираната пензија, најнискиот износ на пензијата односно на пензијата и додатокот на пензијата определени за 1986 година, според соодветните одлуки.

Член 3

Со процентот од член 1 на оваа одлука се усогласуваат и највисоките пензии остварени заклучно со 30 јуни 1986 година.

Највисоките пензии остварени по 30 јуни 1986 година се зголемуваат до износот на пензијата определен врз основа на остварените лични доходи и навршениот пензиски стаж, но најмногу до износот на највисоката пензија во 1986 година, зголемена за процентот од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Усогласувањето од член 1 на оваа одлука припаѓа на сите пензии, освен на пензиите на корисниците чија последна година од работата во смисла на член 25 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување е 1986 година, односно во чија пензиска основа се засметани целосно или делумно личните доходи односно основица на осигурување остварени во 1986 година.

Најнискиот износ на пензија и пензиите со кои се исплатува додаток на пензијата се усогласуваат без оглед на последната година од која се засметани личните доходи во пензиската основа.

Член 5

Дел од усогласувањето од член 1 на оваа одлука припаѓа и на пензиите на работниците во органите на управата надлежни за внатрешни работи и семејните пензии изведени по таа основа сразмерно на бројот на месеците од 1986 година во кои примиле пензија согласно член 137 став 2 од Законот за внатрешни работи („Службен весник на СРМ“ број 37/80).

Член 6

Како основица за определување износот на усогласување од член 1 на оваа одлука се зема износот на пензијата, материјалното обезбедување, односно паричниот надоместок усогласени според порастот на номиналните лични доходи во Републиката во 1985 година што на корисникот му припаѓа на 1 јануари 1986 година.

Член 7

Пензијата со додатокот на носител на „Партизанска споменица 1941“ со усогласувањето од член 1 на оваа одлука не може да го надмине износот определен според член 9 став 3 од Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“.

Член 8

Усогласувањето на пензиите и паричните надоместоци според оваа одлука ќе се изврши по службена должност, без донесување на решение.

Член 9

Усогласувањето според оваа одлука припаѓа од 1 јануари 1986 година.

Член 10

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-3941/1
25 декември 1986 година
Скопје

Претседател,
Анастас Милевски, с. р

342.

Врз основа на член 142 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84 и 3/86) и член 2 став 2 од Правилникот за организацијата, составот и начинот на работата на стручните органи за оцена на работната способност во пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/84), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 25 декември 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ОДРЕДЕНИ УСЛУГИ ОД СТРАНА НА СТРУЧНИТЕ ОРГАНИ ЗА ОЦЕНА НА РАБОТНАТА СПОСОБНОСТ ПРИ САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија (во натамошниот текст: Заедница) за вршење на услуги определени со други закони во случаите за утврдување степенот на неспособноста од страна на стручните органи за оцена на работната способност при ослободување од данок на промет за набавка на патничко возило и увоз на патничко возило од странство, како и огласување неспособен за стопанисување на член на семејството при регулирањето на воената обврска, одредува надоместок за извршување на споменатите видови на услуги.

Член 2

Висината на надоместокот ги опфаќа трошоците потребни за давање наод, оценка и мислење, личните доходи на вработените во составот на стручните органи за оцена на работната способност како и други материјални трошоци сврзани со давање на стручното мислење за извршената работа од член 1 на оваа одлука.

Член 3

Висината на надоместокот при утврдувањето степенот на неспособноста за ослободување од данок на промет за набавка и увоз на патничко возило изнесува 7.000 динари, а за огласување неспособен за стопанисување на член на семејството при регулирањето на воената обврска 3.500 динари.

Надоместокот од став 1 на овој член паѓа на товар на барателот на услугата.

Член 4

Стручните органи за оцена на работната способност наодот, оценката и мислењето за утврдениот степен на неспособност во случаите од член 1 на оваа одлука го даваат врз основа на непосреден преглед и потребната медицинска документација.

Член 5

Барањето со медицинската документација се поднесува до стручната служба на основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување според местото на живеење на барателот на услугата или непосредно до Стручната служба на Заедницата.

Со барањето, покрај медицинската документација, лицето треба да достави и доказ за извршената уплата на определениот надоместок.

Член 6

Надоместокот за извршениот вид на услуги се уплатува на жиро-сметка на Заедницата број 40100-642-16.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-3960/1
25 декември 1986 година
Скопје

Претседател,
Анастас Милевски, с. р.

343.

Врз основа на член 142 став 1 точка 4 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84 и 3/86), а во врска со член 127 и 150 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 25 декември 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ И ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ШТО ВРШАТ САМОСТОЈНА ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЈНОСТ

Член 1

Членот 4 од Одлуката за основните за пресметување и плаќање на придонесот и за остварување на правата од пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 12/84) се менува и гласи:

„За осигурениците кои вршат самостојна или професионална дејност, а кои плаќаат данок на личен доход во паушален износ, основницата за пресметување и плаќање на придонесот и остварувањето на правата од пензиското и инвалидското осигурување се пресметува според висината на данокот што се плаќа во паушален износ и стапката за пресметување на данок од личен доход која се применува за даночните обврзници, но не помалку од загарантираниот личен доход во Републиката во тековната година во смисла на член 28 став 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување.

За споредување на основните од претходниот член со гарантираниот чист личен доход, даночната основница ќе се намали со збирот на придонесите што овие осигуреници ги плаќаат од личниот доход со примена на пресметаната стапка за чист личен доход врз основа на збирот на републичките и општинските стапки на придонесите од личен доход.

За осигурениците кои вршат самостојна или професионална дејност, а кои се ослободени од плаќање на данок од личен доход, како основница за пресметување и плаќање на придонесот и за остварување на правата од пензиското и инвалидското осигурување се зема загарантираниот личен доход во Републиката во тековната година“.

Член 2

Членот 5 од Одлуката се менува и гласи:

„Осигурениците кои вршеле самостојна или професионална дејност пред 1 јули 1983 година за кои до тој ден не било установено задолжително пензиско и инвалидско осигурување, а такво осигурување е установено по тој ден, времето на вршењето на таквата дејност пред 1 јули 1983 година, во смисла на член 150 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување, може да им се засмета во стаж на осигурување под следниве услови:

- ако поднесат барање за утврдување на тоа време во стаж на осигурување;
- ако докажат дека дејноста ја вршеле како главно и редовно занимање;
- ако уплатат соодветен придонес за пензиско и инвалидско осигурување.

Докажувањето дека лицето вршело самостојна или професионална дејност како главно и редовно занимање се врши со оригинална документација или прибавено образложено мислење од соодветните општествени организации, сојузи или здруженија во кои лицето членувало или членува.

Висината на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување од став 1 на овој член се утврдува според стапката на основниот придонес за пензиското и инвалидското осигурување и основницата за

пресметување на придонесот според кои е утврден придонесот за годината во која е поднесено барањето.

Придонесот за пензиско и инвалидско осигурување може да го плати секој барател на кого времето ќе му се признае во стаж на осигурување, односно да го уплати соодветната општествена организација, сојуз или здружение чиј е член барателот“.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила и ќе се применува осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 3959/1

25 декември 1986 година

Скопје

Претседател,
Анастас Милевски, с. р.

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

344.

Врз основа на член 57 од Законот за општествена заштита на децата и член 47 точка 8 од Статутот на Републичката самоуправни интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата, Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата, на седницата одржана на 25 декември 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСМЕТКОВНА СТАПКА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА ВО 1987 ГОДИНА

Член 1

Пресметковната стапка за здружување средства во Републичката самоуправни интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата за остварување на додаток на деца се утврдува на 1,35% од пропишаната основница во член 57 од Законот за општествена заштита на децата.

За организациите на здружен труд од основното образование (12011); средното насочено образование (12012) и социјалната заштита (13022, 13023 и 13024), се утврдува пресметковна стапка во висина од 0,68%.

За организациите на здружен труд од више и високо образование (12013 и 12014) општествена заштита на децата (13021), дејноста заштита на културни блага (12032) и сценско музичките дејности (12034), се утврдува пресметковна стапка од 0,95%.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1987 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 11-1306/6

25 декември 1986 година

Скопје

Претседател,
Павлина Василева, с. р.

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ПАТИШТА

345.

Врз основа на член 99 од Законот за патишта („Службен весник на СРМ“ бр. 15/80) и член 18 од Статутот на Републиката СИЗ за патишта, Собранието на Републиката самоуправна интересна заедница за патишта — Скопје, на седницата одржана на 20 ноември 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА ШТО СЕ ПЛАЌААТ ЗА МОТОРНИ И ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА

1) За моторни и приклучни возила се плаќа надоместок за употреба на јавните патишта (во натамошниот текст: патарина) за периодот од 12 месеци и тоа:

1. За товарни возила:

а) За товарни возила (камиони и камионети), за специјални товарни возила и комбинирани возила (комби) наменети за превоз на определени товари, според носивоста и тоа:

— со носивост до 3 тони — 6.162 динари за секој тон носивост,

— со носивост над 3 до 8 тони — 18.427 динари + 8.287 динари за секој тон носивост над 3 тони;

— со носивост над 8 до 10 тони — 59.884 динари + 8.931 за секој тон носивост над 8 тони;

— со носивост над 10 тони 77.746 динари + 10.374 динари за секој тон носивост над 10 тони.

Ако носивоста на товарното возило не е изразена во цели тони, патарината се плаќа за носивост до половина тон — во висина до 50% од износот определен за еден тон, а за носивост над половина до полн тон — во износ определен за цел тон.

б) За товарни трицикли со носивост до 400 кгр. — како за мотоциклите наведени во оваа точка под 9 според работната зафатнина на моторот, а за товарните трицикли со носивост над 400 кгр. + 702 динари.

2. За автобуси, комбисуби и комбинирани возила (комби) за превоз на патници 702 динари за секое патничко седиште, а 50% од овој износ за секое регистрирано место за стојење во овие возила.

3. За работни возила без оглед на носивоста и тежината 1.735 динари за секое возило.

Работни возила во смисла на оваа точка се: противпожарни возила, кинематографски возила, возила за телевизиско снимање, амбулантни возила за радиофлуорографско снимање, возила за дезинфекција, возила за чистење на јавни површини, авто дигалки, возила механичарски работилници, возила автомобилски скалила, возила чистачи на снег, возила за превоз на оштетени возила и други возила во оваа смисла.

4. За приклучни возила

а) За товарни приколки и за специјални товарни приколки наменети за превоз на определени товари според носивоста и тоа:

— носивост до 3 тони — 3.217 динари за секој тон носивост.

— со носивост над 3 до 8 тони — 9.672 дин. + 4.543 дин. за секој тон носивост над 3 тони.

— со носивост над 8 тони до 10 тони — 32.409 динари + 5.304 динари,

— со носивост над 10 тони — 45.766 динари + 6.727 динари за секој тон носивост — над 10 тони.

Ако носивоста на товарната приколка не е изразена во цели тони патарината се плаќа за носивост до половина тон — во висина до 50% од износот определен за еден тон, а за носивост над половина тон — во износ определен за цел тон.

б) за патнички автобуски приколки — 1.033 динари за секое патничко седиште, а 50% од овој износ за секое регистрирано место за стојење.

в) За работни приколки 1.033 динари за секоја приколка без оглед на тежината.

5. За влечни возила;

а) За трактори

— до 18 kW (25 kS) 1.267 динари

— над 18 — 29 kW (25—40 kS) 1.891

— над 29 — 46 kW (40—65 kS) 2.535

— над 46 kW (над 65 kS) 3.139

б) За теглачи со полуприколка до 10 тони носивост како за товарни возила наведени во оваа точка под 1 според носивоста на приколката, а за секој тон носивост на полуприколката над 10 тони по 8.872 динари.

Ако се регистрира само теглач не се плаќа надоместок за употреба на јавните патишта.

6. За специјални возила за превоз на определени лица 1.735 динари за секое возило.

7. За патнички возила според зафатнината на моторот и тоа:

— до 900 cm³ 1.887 динари

— над 900 до 1350 cm³ 2.830

— над 1350 до 1800 cm³ 4.156

— над 1800 до 2500 cm³ 6.018

— над 2500 до 3150 cm³ 9.027

— над 3150 13.005

8. Патничките возила од точка 7 кои се преуредени за погон на плин, освен патарината од оваа точка, плаќаат годишно и додатни надоместоци во висина од 5.992 динари, а такси возилата 16.855 динари.

9. За моторцикли според работната зафатнина на моторот и тоа:

— до 125 cm³ 612 динари

— над 125 до 250 cm³ 867

— над 250 до 500 cm³ 1.096

— над 500 до 1000 cm³ 1.326

— над 1000 cm³ 1.555

2) Имателите на моторни возила плаќаат надоместок пред поднесување барањето за регистрација односно продолжување на регистрацијата на возилата и тоа во еднократен износ однапред за 12 месеци, опфаќајќи го и месецот во кој се врши регистрацијата односно продолжување на регистрацијата.

По исклучок, транспортните организации на здружениот труд можат надоместокот да го плаќаат во рати, секои три месеци однапред, во износ од една четвртина на тој надоместок.

3) Имателот на моторното возило што привремено го регистрира своето возило за време пократко од 12 месеци, плаќа сразмерен дел на надоместокот за тој временски период.

4) Ако имателот на моторно возило или приклучно возило, возилото го одјави пред истекот на времето за кое платил патарина, може во рок од 3 месеци по одјавувањето да бара враќање на платена патарина за сите преостанати цели месеци кај општинскиот орган на управата надлежен за финансии.

5) За отуѓено моторно возило или приклучно возило, за кое е платена патарина по точка 1 на оваа одлука новиот имател за тоа време не треба да плаќа патарина.

6) Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на висината и начинот на плаќање на надоместоците за користење на јавните патишта што се плаќаат на моторните и приклучните возила („Службен весник на СРМ“ бр. 29/86).

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 14-2060

31 декември 1986 година

Скопје

Претседател,
Стевица Божиновски, с. р.

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗАШТИТА ОД
ГРАДОБИЈНОСТ

346.

Врз основа на член 11 став 1 точка 3 од Законот за Самоуправната интересна заедница за заштита од градобијност („Службен весник на СРМ“ бр. 23/75) и член 22 став 1 точка 3 од Статутот на Републичката самоуправна интересна заедница за заштита од градобијност. Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за заштита од градобијност, на седницата одржана на 23 декември 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ГРАДОБИЈНОСТ ЗА 1986 ГОДИНА И ВО 1987 ГОДИНА

Член 1

Се продолжува важноста на Одлуката за утврдување на стапките на придонесот за заштита од градобијност за 1986 година и во 1987 година, бр. 290/2 од 20 декември 1985 година, објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 41/85.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1987 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-311/3
23 декември 1986 година
Скопје

Претседател,
Милан Тосев, с. р.

ЗДРУЖЕНА СИЗ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА
ГРАД СКОПЈЕ

347.

Врз основа на член 161 став 1 точка 16 од Статутот на Здружената СИЗ за здравствена заштита на град Скопје, Собранието на Здружената СИЗ за здравствена заштита на град Скопје, на седницата одржана на 9 декември 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈА НА УЧЕСТВОТО НА КОРИСНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА ЛЕКОВИ НА ИЗДАДЕН РЕЦЕПТ

Член 1

Со оваа одлука се валоризира учеството на корисниците на здравствена заштита при користењето на лекови на издаден рецепт и се утврдува на 100 динари по издаден лек за оние лекови за чија употреба не е потребна непосредна интервенција од стручен медицински работник.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-12764/20
9 декември 1986 година
Скопје

Претседател,
прим. д-р Ксенија Беговиќ-Груевска, с. р.

348.

Врз основа на член 32 став 1 точка 3 од Законот за санација и престанок на организациите на здружен труд и член 163 став 1 точка 6 од Статутот на Здружената самоуправна интересна заедница за здравствена заштита на град Скопје, Собранието на Здружената СИЗ за здравствена заштита на град Скопје, на седницата одржана на 9 декември 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИ ОРГАНИЗАЦИИ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОД ЛИЧЕН ДОХОД

Член 1

Организациите на здружениот труд кои укажуваат здравствени услуги на корисниците на здравствена заштита од Скопје врз основа на програмски утврдени задачи во Здружената СИЗ за здравствена заштита на град Скопје за 1987 година, се ослободуваат од обврските за плаќање на придонес за здравствена заштита од личен доход сметано од 1 јануари 1987 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила од 1 јануари 1987 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-12764/18
9 декември 1986 година
Скопје

Претседател,
прим. д-р Ксенија Беговиќ-Груевска, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — ДЕБАР

349.

Врз основа на член 162 точка 6 и член 259 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Дебар, Собранието на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Дебар, на седницата одржана на 17 декември 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА СТАПКАТА И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1986 ГОДИНА И ВО 1987 ГОДИНА

Член 1

Се продолжува важноста на Одлуката за стапката и тарифата на придонесите за здравствена заштита на работниците и стапката на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство за 1986 година, бр. 08-74 од 24 јануари 1986 година („Службен весник на СРМ“ бр. 12/86) и во 1987 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1987 година.

Бр. 08-2524
17 декември 1986 година
Дебар

Претседател,
Ристо Јовановски, с. р.

350.

Врз основа на член 162 точка 6 и член 259 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Дебар, Собранието на СИЗ за здравствена заштита — Дебар, на седницата одржана на 17 декември 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1986 ГОДИНА И ВО 1987 ГОДИНА

Член 1

Се продолжува важноста на одлуката за висината на придонесите за финансирање на здравствената заштита на земјоделците за 1986 година, бр. 08-75 од 24 јануари 1986 година („Службен весник на СРМ“ бр. 12/86) и во 1987 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1987 година.

Бр. 08-2525

17 декември 1986 година

Дебар

Претседател,

Ристо Јовановски, с. р.

351.

Врз основа на член 103 став 1 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83), член 162 став 1 точка 5 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Дебар, Собранието на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Дебар, на седницата одржана на 17 декември 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВИЦИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ И ЛИЦА ВРАБОТЕНИ КАЈ НИВ ЗА 1987 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основите за пресметување и плаќање на придонесот за здравствена заштита и за утврдување на правата на здравствена заштита на самостојните занаетлии и вработените при истите, според квалификациите кои ги поседуваат во следните износи:

- за неквалификувани работници и куќни помошнички 40.000 динари;
- за квалификувани работници 50.000 динари;
- за високо квалификувани работници 60.000 динари.

Член 2

За лицата кои со свој труд и средства во сопственост вршат приватна професионална дејност, а се регистрирани при општинскиот орган на Собранието на општината на кои даночната основица или приходите им се под гарантираниот личен доход во републиката или поради изумирање на одделни занимања се делумно или наполно ослободени од даноци и придонеси од страна на СИЗ, како основица за овие осигуреници ќе се зема минималниот личен доход во републикава во односната година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето од страна на СИЗ за здравствена заштита — Дебар, а ќе се применува од 1 јануари 1987 година, и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 2526

17 декември 1986 година

Дебар

Претседател,

Ристо Јовановски, с. р.

352.

Врз основа на член 100—105 и член 108—110 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 162 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Дебар, Собранието на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Дебар, на седницата одржана на 17 декември 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОСТОЈАН МЕСЕЧЕН ИЗНОС ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ КОРИСНИЦИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА 1987 ГОДИНА

Член 1

Придонес за здравствена заштита во постојан месечен износ во 1987 година се плаќа за:

1. лица на доброволна практика (волонтери) што не примаат личен доход, ако работат со полно работно време, во износ од 800 динари;

2. ученици во средни училишта за одделни занимања за кои покрај училишната настава се изведува и практична обука во организации на здружен труд, училиштето или на друго место во износ од 500 динари;

3. лица на школување, стручно усовршување или постдипломски студии кои поради тоа го прекинале работниот однос ако за тоа време примаат стипендија, во износ од 1.500 динари;

4. лица кои организацијата пред да ги вработи ќе ги упати како свои стипендисти на практична работа во друга организација заради стручно оспособување, ако за тоа време примаат стипендија, во износ од 1.500 динари;

5. лица кои учествуваат на младински работни акции, а кои по прописите на пензиското и инвалидското осигурување се осигурени за сите случаи на инвалидност, во износ од 500 динари;

6. лица кои учествуваат на организирани работни акции ако на тие работат најмалку 6 часа дневно, во износ од 500 динари;

7. лица кои се наоѓаат на предвојничка обука (логорување), во износ од 500 динари;

8. лица припадници на територијална одбрана и цивилна заштита за време на извршување на задачите на територијалната одбрана и цивилната заштита, во износ од 500 динари;

9. членови на потесно семејство на југословенски работници во странство кои живеат на подрачјето на општинската заедница на кои не им е обезбедена здравствена заштита кај странски носител на здравствена заштита, во износ од 1.500 динари;

10. брачниот другар на корисникот на здравствена заштита според членот 30 од Законот за здравствена заштита, во износ од 1.500 динари;

11. членовите на семејството на корисникот кој се наоѓа на издржување на казна затвор ако на корисникот не му престане работниот однос во организацијата за време на издржување на казната, во износ од 1.500 динари;

12. југословенски државјани што примаат пензија или инвалиднина исклучиво од странство од странски носител на осигурување (земји со кои југославија нема склучено конвенции), додека престојуваат на територијата на Општинската заедница, во износ од 3.000 динари.

Член 2

Во постојан месечен износ се плаќа придонес за здравствена заштита во случај на несреќа на работа и професионалното заболување, во износ од 140 динари, за:

1. ученици во средните училишта и студентите на вишите и високите школи за време на траењето на практичната работа во врска со наставата;

2. лица кои учествуваат на младински работни акции кои по прописите на инвалидското осигурување се осигурени за сите случаи на инвалидност како и лицата што учествуваат на организирани работни акции;

3. лица кои се наоѓаат на предвојничка обука;

4. лица кои се наоѓаат на извршување на задачи на територијална одбрана и цивилна заштита;

5. лица кои се наоѓаат на стручно оспособување или на преквалификација, а се упатени од СИЗ за вработување;

6. лица кои работаат помалку од половина работно време и

7. лица припадници на доброволни противпожарни единици за противпожарна заштита.

Член 3

Придонесите за лицата опфатени со член 1 и 2 од оваа одлука се пресметуваат и плаќаат месечно наназад, со исклучок на придонесите 10 до 12, месечно однапред.

Доколку придонесите се утврдуваат за покусо време од еден месец, за секој календарски ден во месецот се плаќа по 1/30 од определениот месечен износ.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето од страна на Собранието на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Дебар, а ќе се применува од 1 јануари 1987 година и ќе биде објавена во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-2527

17 декември 1986 година

Дебар

Претседател,

Ристо Јовановски, с. р.

353.

Врз основа на член 116 став 2 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83), член 199 став 1 точка 2 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Дебар, Собранието на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Дебар, на седницата одржана на 17 декември 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УЧЕСТВО НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ВО КОРИСТЕЊЕТО НА ЛЕКОВИ ВО 1986 ГОДИНА

Член 1

Во одлуката за изменување и дополнување на одлуката за учество на осигурениците во користењето на здравствената заштита во цената на одделни видови на здравствена заштита — услуги при набавка на лекови објавена во („Службен весник на СРМ“ бр. 2/84) под број 2566 од 19 декември 1983 година и бр. 08-77 од 24 јануари 1986 година објавена во („Службен весник на СРМ“ бр. 12/86) се врши измена.

Член 2

Во член 1 став 2 бројката 50 динари се заменува со бројката 100 динари.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето од страна на Собранието на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Дебар, а ќе се применува од 1 јануари 1987 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-2528

17 декември 1986 година

Дебар

Претседател,

Ристо Јовановски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — КИЧЕВО

354.

Врз основа на член 160 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за здравствена заштита — Кичево („Службен гласник на општината Кичево“ бр. 6/84) и член 105 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83 и 43/85), Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за здравствена заштита — Кичево, на седницата на Соборот на делегатите на корисниците на услугите — земјоделци и Соборот на делегатите — даватели на услуги, одржана на 29 октомври 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1987 ГОДИНА

Член 1

Земјоделците — обврзници за плаќање данок од личен доход од вршење земјоделска дејност, кои се корисници на здравствена заштита или имаат членови на домаќинството што се корисници на здравствена заштита, за 1987 година ќе плаќаат придонес за здравствена заштита и тоа:

— по стапка од 20% од катастарскиот приход;

— 1000 динари годишно по член на домаќинството што е корисник на здравствена заштита.

Член 2

Средствата што ќе се остварат од придонесите според член 1 на оваа одлука, се распоредуваат:

— 70% за обезбедување на задолжителните видови здравствена заштита и

— 30% за обезбедување на правата што самостојно ги утврдува Заедницата.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1987 година.

Бр. 02-4286/7

29 октомври 1986 година

Кичево

Претседател,

Петре Попоски, с. р.

355.

Врз основа на член 160 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за здравствена заштита — Кичево, Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за здравствена заштита — Кичево, на седницата на Соборот на делегатите корисници на услуги — работници и Соборот на делегатите — даватели на услуги, одржана на 24 декември 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1987 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот за здравствена заштита на работниците на Општинската самоуправна интересна заедница за здравствена заштита Кичево се утврдува во висина од 7,5% од бруто личниот доход на работниците, во која се содржани:

— стапка на придонесот за обезбедување на задолжителните видови на здравствена заштита од 3,5% и

— стапка на придонесот за обезбедување на правата што самостојно ги утврдува Заедницата од 4,0%.

Член 2

За обезбедување на правата од здравствена заштита во случај повреда на работа и заболување од професионални болести, придонесот се плаќа по стапка од 0,5% од определената основница.

Основница за пресметување и плаќање на придонесот од претходниот став на овој член претставува:

1. За обврзниците на придонесот, кои според Одлуката за единствена класификација на дејностите се распоредени во областите од 12 до 14, бруто личниот доход.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1987 година.

Бр. 02-5184/11

24 декември 1986 година

Кичево

Претседател,
Петре Попоски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — ОХРИД 356.

Врз основа на член 17 од Законот за изменување и дополнување на Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр.43/82) и член 162 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Охрид, Собранието на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Охрид, на седницата одржана на 28 ноември 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ОПШТИНСКАТА СИЗ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — ОХРИД

Член 1

Во Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита, донесен на 26 февруари 1985 година под бр. 03-4806, се вршат измени и дополнувања.

Член 2

Членот 55 од Статутот се менува и гласи:

„Основицата за надоместокот на личниот доход на корисниците — работници за време на привремена спреченост за работа ја сочинува просечната аконтација на личниот доход остварен во последните три месеци пред настанувањето на случајот поради кој се стекнува со право на надоместок, а на корисниците работни луѓе, износот на личниот доход што е утврден како основица за плаќање на придонесот за здравствена заштита во тековната година.

Ако корисникот во последните три месеци не остварил личен доход, односно не му е утврдена основица за плаќање на средства за здравствена заштита, основицата за надоместокот на личниот доход ќе му се утврди од аконтацијата на личниот доход утврдена со самоуправниот општ акт на самоуправната организација или заедница во која е вработен односно од аконтацијата на основицата според која плаќа средства за здравствена заштита.

Како личен доход кој се зема за утврдување на основицата на надоместокот на личниот доход се смета личниот доход кој според прописите на пензиското и инвалидското осигурување служи за утврдување на пензиската основица“.

Член 3

Членот 56 се менува и гласи:

„Ако привремената спреченост или отсутност од работа траела подолго од 6 месеци основицата за надоместокот на личниот доход се усогласува со порастот на личниот доход во организацијата во тековната година во однос на личниот доход остварен во тримесечниот период кој е земен при утврдување на надоместокот на личниот доход, односно со порастот на основицата за плаќање на средствата за здравствена заштита, а ако престанал работниот однос односно вршењето на самостојна дејност основицата на надоместокот на личниот доход се усогласува со просечниот пораст на личниот доход во општината во тековната година“.

Член 4

Во членот 59 став 1 последен ред зборот „претходната“ се заменува со зборот „тековната година“. Ставот 2 од член 59 се брише.

Член 5

Во член 60 став 1 се менува и гласи:

„На корисници — работници вработени кај приватни работодавци, кои се на боледување подолго од 6 месеци, основицата за надоместокот на личниот доход се усогласува со порастот на основицата за плаќање на средствата за здравствена заштита, за тековната година“.

Член 6

Во член 107 став 1 зборовите по двете точки се заменуваат со зборовите „лекар — поединец, лекарска комисија на здравствената организација која спроведува примарна здравствена заштита, лекарска комисија на Заедницата и комисија на лекари — вештаци“.

Ставот 2 од член 107 се менува и гласи:

„Оценката за привремена спреченост за работа за првите 15 дена дава лекар — поединец што го избрал корисникот, од 16 до 30 дена лекарска комисија на здравствената организација која спроведува примарна здравствена заштита, а над 30 дена лекарската комисија на Заедницата“.

Член 7

Во членот 109 вториот ред бројот 30 се заменува со 15. Во истиот став на крајот точката станува запирка и се додаваат зборовите: „на здравствената организација“.

Член 8

Во член 109 ставот 1 се менува и гласи:

„Ако корисникот не е задоволен со оценката што ја дал лекарот — поединец, односно лекарската комисија на здравствената организација која спроведува примарна здравствена заштита, може да изјави приговор до лекарската комисија на заедницата“.

Член 9

Во членот 110 ставовите 4 и 5 се бришат.

Член 10

Во член 177 став 2 се менува и гласи:

„Претседателот на собранието и неговиот заменик се избираат за време од 2 (две) години, со право на повторен избор за уште две години“.

Член 11

Во член 184 став 1 се менува и гласи:

„Претседателот на извршниот одбор и неговиот заменик се избираат за време од 2 (две) години со право на повторен избор за уште две години, а членовите на 4 (четири) години“.

Член 12

Во член 185 став 1 точка 7 и 8 се заменуваат и гласат:

„7. Одлучува за надоместокот на трошоците за правата од здравствената заштита, за набавка на предмети кои се сметаат за основни средства и други барања во висина од 1.000.000 динари.

8. Разгледувања и одлучувања за отпис на ненаплативите побарувања до висина од 500.000 динари“.

Член 13

Насекаде во текстот на Статутот зборовите „здравствено осигурување“ се заменуваат со зборовите „здравствена заштита“.

Член 14

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-3917

28 ноември 1986 година

Охрид

Претседател,
Љупчо Спироски, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ

Пред овој суд е покрената постапка за амортизација на изгубени чекови и тековна карта од страна на предлагачот Ѓорѓиевска Добринка против противникот ЈИК банка — Белград деловна единица — Скопје, под Р. бр. 229/86. Тековната карта е под бр. 40100-621-21-8071-84010499, а чековите се под бр. 3562962-3562970 од ЈИК банка — Белград деловна единица — Скопје. Предлагачката Ѓорѓиевска Добринка ги има изгубени тековната карта и напред назначените чекови, а се моли секој оној кај кого истите се наоѓаат или во меѓувреме ги најде за тоа да го извести Општинскиот суд Скопје I — Скопје или да ги донесе во судот во рок од 60 дена од објавувањето на огласот. Во спротивно, истите ќе бидат поништени — амортизирани.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, Р. бр. 229/86. (175)

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Пред овој суд е поведена оставинска постапка по смртницата на покојната Варсавија Димитрова од Скопје, родена во 1890 година, а починала на 9. I. 1983 година во Скопје.

Во смисла на член 162 од ЗВП, се повикуваат лицата кои полагаат право на наследство на имотот на покојната да се јават во рок од 1 (една) година од денот на објавувањето на огласот.

Во спротивно, оставината ќе биде предадена на општината Кисела Вода — Скопје.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, О. бр. 172/83. (173)

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителот Драги Ѓурковски од Скопје, ул. „Ташко Караца“ бр. 26/27, против тужената Ѓурковска Светлана од НР Бугарија, сега со непозната адреса. Вредност на спорот 4.000,00 динари.

Се повикува тужената Светлана Ѓурковска да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или во истиот рок да ја достави својата сегашна адреса на живеење.

Доколку тужената не се јави во рок од 30 дена, на истата ќе ѝ биде одреден привремен старател во смисла на член 84 од ЗПП кој ќе ги застапува нејзините интереси пред судот сè до окончувањето на постапката или до нејзино појавување во судот.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, П. бр. 3832/86. (1)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд се води спор за доделување на деца по тужбата на тужителката Саади Ава од Тетово против тужениот Емини Јашар Меваип од Тетово.

Се повикува лицето Емини Јашар Меваип од Тетово, сега со непозната адреса во Италија, да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“, да достави своја адреса или, пак, постави свој полномошник. Во спротивно, на истиот ќе му биде поставен привремен старател кој ќе ги штити неговите права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1730/86.

Пред овој суд се води тужба за исполнување на договор за купопродажба од страна на тужителот Аповски Љубомир од с. Теарце, против тужениот Хајредини Сервет од Тетово, ул. „Мара Исаева“ бр. 13. Вредност на спорот 90.000 динари.

Се повикува тужениот Хајредини Сервет од Тетово во рок од 30 дена да се јави во Општинскиот суд во Тетово. Доколку истиот не се јави или не одреди свој полномошник во определениот рок, Општинскиот суд во Тетово ќе му постави привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката преку Центарот за социјални работи — Тетово.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1161/86. (177)

Пред овој суд се води спор за сопственост по тужбата на тужителката Ленче Симовска од с. Непроштено против тужениот Симовски Славчо од Тетово, сега со непозната адреса во Шведска.

Се повикува Симовски Славчо од Тетово, а сега со непозната адреса, да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“, да достави своја адреса или да постави свој полномошник кој ќе ги застапува неговите права и интереси во постапката. По истекот на овој рок, судот ќе му постави привремен застапник кој ќе ги штити неговите права и интереси во постапката доколку тужениот не се јави во судот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1790/86. (178)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ШТИП

Пред Општинскиот суд во Штип е покрената постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Ибраимова Трајанка од Штип против тужениот Ибраимов Амет од Кавадарци, сега со непозната адреса на живеење во СР Германија.

Се повикува тужениот Ибраимов Амет во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави во овој суд или да определи свој застапник. Во спротивно ќе му биде поставен привремен застапник по службена должност кој ќе ги застапува неговите интереси до завршувањето на постапката.

Од Општинскиот суд во Штип, П. бр. 703/86. (176)

ЛИКВИДАЦИЈА

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Рл. бр. 3/86 од 27. XI. 1986 година ја спроведува постапката за редовна ликвидација над Земјоделската задруга „Илинден“ — с. Петровец, Скопје, отворена со одлука на Собранието на општината „Гази Баба“, бр. 09-8054 од 10. XI. 1986 година.

За ликвидационен управник се именува лицето Мане Шулевски од Скопје, ул. „Петре Георгиев“ бр. 48, Скопје.

Се покануваат доверителите во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас да ги пријават своите побарувања со поднесок во два примероци со докази.

Се покапуваат должниците на ликвидациониот должник 33 „Илинден“ — с. Петровец, Скопје, да ги измират своите долгови без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на побарувањата за 16. I. 1987 година со почеток во 8 часот во соба бр. 60.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Рл. бр. 3/86. (569)

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1093 од 27. X. 1986 година, на регистарска влошка бр. 1-1590-2-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Медицинскиот факултет, О. Сол. О. со ООЗТ — Скопје, при Универзитетски центар за медицински науки, ул. „50 Дивизија“ бр. 6, ООЗТ Институт за патолошка физиологија и нуклеарна медицина — Скопје, ул. „Водњанска“ бр. 17, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник проф. д-р Вера Корубин, директор, а се запишува новиот застапник проф. д-р Борислав Каранфилски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1093/86. (464)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1092 од 27. X. 1986 година, на регистарска влошка бр. 1-1166-1-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Факултет за филозофско-историски науки, со ограничена солидарна одговорност на ООЗТ — Скопје, ООЗТ Филозофски факултет, со ограничена солидарна одговорност, Скопје, булевар „Крсте Мисирков“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник проф. д-р Петре Георгиевски, декан, без ограничување, а се запишува новиот застапник проф. д-р Томе Николоски, декан, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1092/86. (465)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1075 од 20. X. 1986 година, на регистарска влошка бр. 1-1854-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Основното училиште „Едвард Кардељ“, Р. О. — Скопје, бул. „ВНРОЈ“ бб, населба Аеродром, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Кирљанова Душанка, в. д. директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Илиоски Милош, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1075/86. (466)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1073 од 20. X. 1986 година, на регистарска влошка бр. 1-223-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на ЦОУ „Маршал Тито“, Ц. О., с. Арачиново, општина Гази Баба — Скопје, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Митат Ајдари, директор, а се запишува новиот застапник Исмет Салиу, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1073/86. (467)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 869 од 4. XI. 1986 година, на регистарска влошка бр. 2-2097-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето под фирма: Станбена задруга „Стандард“, Р. О. — Скопје, ул. „Ленинова“ бр. 46.

Станбената задруга „Стандард“, Р. О. — Скопје, е основана со Самоуправната спогодба бр. 1 од 15. V. 1986 година и Одлуката бр. 2 од 15. V. 1986 година, од основачкото собрание.

Основачи на задругата се: Христов Божидар, Наковски Александар, Павлов Љупчо, Блажевски Ристо, Кашиковска Тамара, Ивановски Боро, Пандев Миле, Зоран Радовиќ, Христов Благој, Наковска Павлина, Павлески Коне, Ончевски Павле, Дамјаноски Стојко, Василевски Здравко, Дуковски Дуко, Љубиќ Станиша, Крстевски Боро, Добрила Христова, Перовска Љубица и Зиков Димитрие.

Основни дејности:

1. вршење на инвеститорски работи за изградба на семејни станбени згради и станови, како и де-

ловни простории, доколку истите се наоѓаат во станбената зграда во која се наоѓаат и становите на членовите на станбената задруга,

2. организирање на штедење за стан за членовите на задругата;

3. купување на станбени згради и станови, како и деловни простории, доколку истите се предвидени во станбената зграда во која се наоѓа и станот на членот на станбената задруга заинтересиран за вршење на дејност со личен труд, од општествено-правни лица за потребите на своите членови;

4. забавување на градежен материјал и друг материјал и елементи потребни за изградба на станбени згради, станови и деловни простории комплетно за своите членови;

5. одржување на станбени згради и станови за членовите на станбената задруга.

Во правниот промет со трети лица станбената задруга „Стандард“ Р. О. — Скопје, ќе истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица станбената задруга ќе одговара со својот имот.

За обврските на станбената задруга емчат основачите — задругари на задругата, во висина на вложениот влог, кој изнесува 10.000 динари за секоја обврска.

Лице овластено за застапување е Христов Божидар, в. д. директор, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 869/86. (468)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 592 од 15. X. 1986 година, на регистарска влошка бр. 1-1659-0-0-0, го запиша во судскиот регистар престанокот на работната заедница — Тетово, Работна заедница и трудовите инвалиди — Тетово, Работна заедница за вршење на угостителска дејност „Димо Гавровски-Кара“ — Тетово, ул. „120“ бб, со целосна одговорност, со следните податоци: Престанок на Здружението на пензионерите и трудовите инвалиди — Тетово, Работна заедница за вршење на угостителската дејност „Димо Гавровски-Кара“ — Тетово, ул. „120“ бб, со целосна одговорност.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 592/86. (469)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1150 од 7. XI. 1986 година, на регистарска влошка бр. 4-2102-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар работната заедница под фирма: Автомото друштво „Љуботен“, Работна заедница Автошкола, Н. Сол. О, ул. „Кузман Јосифовски — Питу“ бр. 70, Тетово.

Работната заедница при Автомото друштво „Љуботен“ е основана со решение на Собранието на општината — Секретаријат за внатрешни работи во Тетово, бр. 2401/1 од 22. X. 1986 година во својство на правно лице и ги исполнува условите пропишани за здобивање на посебни знаења за управување со моторни возила од Б и Ц категорија.

Основни дејности:

120190 — стекнување на посебни знаења за управување со моторни возила од Б и Ц категорија.

Работната заедница Автошкола во правниот промет со трети лица истапува за име и сметка на Автомото друштвото „Љуботен“ — Тетово и во свое име.

За обврските на работната заедница во правниот промет со трети лица одговара Автомото друштвото „Љуботен“ — Тетово со неограничена солидарност.

Лице овластено за застапување е Крстовски Томе Борислав, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1150/86. (470)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 750 од 15. X. 1986 година, на регис-

тарска влошка бр. 3-1689-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Општинската самоуправна интересна заедница за водостопанство — Тетово, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Мехмеди Хакив, в. д. претседател, а за нов застапник се запишува Крстески Стојан, претседател, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 750/86. (471)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 149 од 9. V. 1986 година, на регистарска влошка бр. 2-1072-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогласувањето со Законот под фирма: „Јавор“, Столарско-стаклорезачка задруга, Р. О. — Скопје, ул. „Горге Андреевиќ — Кун“ бр. 1 нас. Лисиче, Скопје.

Задругата е основана со одлука на задругарите од 4. VIII. 1970 година.

Во задругата се здружени следниве задругари: — занаетчи: Тушевски Васко, Ангеловски Владо, Гоговски Кице, Николовски Благоја, Петрински Санко, Говедаров Васил, Забрчанец Благоја, Смилковски Цветко, Станојковиќ Зоран и Стојмановски Часлав.

Основни дејности: столарска, стаклорезачка и стаклобрусачка, како и вршење на браварски, моле-ро-фарбарски и тапетарски услуги.

Задругата во правниот промет со трети лица истапува самостојно и неограничено во свое име и за своја сметка како правно лице.

Задругата во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот имот со кој располага без оглед на кој основ е стекнат.

За обврските на задругата одговараат и задругарите во висина на здружениот влог кој изнесува 10.000,00 динари.

Лице овластено за застапување е Тасевски Димче, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 149/86. (240)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 618 од 3. VI. 1986 година, на регистарска влошка бр. 3-1769-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Општинската самоуправна интересна заедница за култура, Ц. О. — Неготино, ул. „Јане Сандански“ бр. 13, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Владо Соларов, претседател, без ограничување, а се запишува за нов застапник Тошев Илија, претседател, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 618/86. (252)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 560 од 2. VI. 1986 година, на регистарска влошка бр. 2-2075-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на задругата под фирма: Монтажно-инсталатерска задруга „Термо-Два“, Р. О. — Скопје, ул. „Огњен Прица“ бр. 5.

Задругата е основана со одлука на занаетчиите од 15. I. 1985 година и Самоуправната спогодба за здружување на занаетчиите — основачи во задругата и нивниот труд во задругата од 1. II. 1985 година.

Основачи на задругата се следниве задругари — занаетчи:

Цветко Ангеловски, Љубомир Цвеевски, Бранко Цвеевски, Борис Аврамовски и Пашоски Коле, сите од Скопје.

Основни дејности: инсталатерска за централно греење и уреди за климатизација.

Задругата во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Задругата за обврските спрема трети лица во правниот промет одговара целосно со целиот свој имот.

За обврските на задругата емчат и задругарите во висина на здружениот влог кој изнесува 10.000 динари за секоја обврска.

Лице овластено за застапување е Цветко Ангеловски, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 560/86. (262)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 500 од 19. VI. 1986 година, на регистарска влошка бр. 1-2079-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на ДОЗТ под фирма: Занаетчиска договорна организација на здружен труд „Дијамант“, Ц. О. — Кавадарци.

Договорната организација е основана со договор од 9. VI. 1986 година.

Во занаетчиската договорна организација се здружени следниве задругари — занаетчи: Петре Неделков, Вукиќ Љубомир, Ангелов Стојан, Хатица Максудова, Нада Неделкова, Цвета Тодорова, Стојанка Јованова и Камка Кирова, сите од Кавадарци.

Основни дејности:

012322 — производство на градежни елементи од дрво.

012323 — производство на рамки на слики и огледала, дрвостругарски производи.

Занаетчиската договорна организација „Дијамант“, Ц. О. — Кавадарци во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка во рамките на запишаната дејност.

ДОЗТ за обврските настанати во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Перо Неделков, раководител, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 500/86. (294)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 682 од 23. VI. 1986 година, на регистарска влошка бр. 2-1844-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Занаетчиско-производната услужна задруга „Стаклопласт“, Ц. О. — Скопје, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник в. д. директор Јовановски Славчо, без ограничување, а се запишува новиот застапник Јаковлевски Драган, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 682/86. (305)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 814 од 22. VII. 1986 година, на регистарска влошка бр. 2-1777-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Занаетчиската задруга за производство „Меткор“, Р. О. — Скопје, ул. „Проход Пчински“ бр. 94, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Шошолчев Петре, директор, а се запишува новиот застапник Мирчевски Тодор, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 814/86. (330)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 225 од 14. V. 1986 година, на регистарска влошка бр. 641, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО за производство на дрвна галантерија и сувенири од дрво и метал „Орнамент“ — Крушево, со ц. о., со следните податоци: Лице овластено за застапување на РО е Борис Јованоски, индивидуален работороводен орган, со ограничени овластувања според Статутот.

Му престанува овластувањето на Никола Косески.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 225/86. (351)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните
загубени документи:

Загубениот пасош, издаден од Дер-Ел-Зар, Сирија, на име Мухамед Јарбоуе Хасан од Сирија се огласува за неважен.

Штедна книшка бр. 16485-7, издадена од Привредна банка Сарајево — Основна банка „Бањалука“, ПЈ — Филијала Лакташи на име Љупчо Стојановски, ул. „Темко Попов“ бр. 5, Скопје. (6397)

Тековна сметка бр. 80710-155-00-2029-6 и чековите бр. 0607788, 0607789 и 0607790, издадени од Југобанка — Основна банка — Скопје на име Лепосава Спасеновска, ул. „Ернест Телман“ бр. 14-а, Скопје. (6412)

Воена книшка на име Гурзим Халитоски, ул. „Боро Думи“, бр. 13, Струга. (6411)

Воена книшка на име Бари Салиу, с. Радолишта, Струга. (6412)

Возачка дозвола бр. 138886/86 на име Адем Шасивари, с. Цепчиште, Тетово. (6416)

Воена книшка на име Еманоил Балабанов, ул. „М. Тито“ бр. 28, Штип. (6423)

Воена книшка на име Боро Кузев, ул. „ЈНА“ бр. 88, Кавадарци. (6437)

Возачка дозвола на име Коста Лазаров, Валандово. (6438)

Воена книшка на име Самет Џемаили, с. Г. Баница, Гостивар. (6446)

Пасош на име Славица Крушарова, ул. „Цар Самоил“ бр. 166, Битола. (6454)

Возачка дозвола, издадена од СБР — Белград на име Џемил Билали, с. Селце, Тетово. (6480)

Воена книшка на име Невзат Абаз, с. Синичане, Тетово. (6481)

Лична карта на име Дурмиш Пајазити, с. Пирок, Тетово. (6520)

Возачка дозвола на име Дурмиш Пајазити, с. Пирок, Тетово. (6521)

Оружен лист, издаден од ОВР — Македонски Брод на име Видески Милутин, с. Могилец, Македонски Брод. (6589)

Возачка дозвола на име Благоја Андреевски, с. Слатино, Охрид. (6594)

Лична карта, сообраќајна дозвола и возачка дозвола на име Тодор Сарафимов, ул. „Радански пат“ бб, Штип. (6619)

Оружен лист бр. 1499, издадено од ОВР Македонски Брод на име Лазарески Трајан, с. Бенче, Македонски Брод. (6647)

Штедна книшка, издадена од „Анска Река“ — Валандово на име Ризов Насе, Валандово. (6652)

Штедна книшка, издадена од ЗИК „Анска Река“ на име Ибраимо Гуљи, Валандово. (6659)

Штедна книшка, издадена од ЗИК „Анска Река“ — Валандово на име Мицев Васил и Ана, Валандово. (6660)

Штедна книшка, издадена од ЗИК „Анска Река“ — Валандово на име Органциев Славчо, Валандово. (6660)

Сообраќајна дозвола бр. 558-539 на име Рустем Весели, с. Желино, Тетово. (6659)

Возачка дозвола на име Рустем Весели, с. Желино, Тетово. (6660)

Сервисна книшка бр. 345978, издадено од Р. О „Застава ауто“ — Крагуевац, ООЗТ „Промет и сервис Скопје“ — Скопје на име Костадин Спасов, Радовиш. (6399)

Работна книшка на име Јово Ангеловски, Куманово. (6403)

Работна книшка на име Васил Ристески, Охрид. (6456)

Работна книшка на име Бранко Јовановски, Крива Паланка. (6467)

Работна книшка на име Драган Видански, Кочани. (6468)

Работна книшка на име Борис Мајсторовски, Винаница. (6474)

Работна книшка на име Цане Спасовски, Куманово. (6477)

Работна книшка на име Алексовски Јовица, с. Огут, Крива Паланка. (6488)

Работна книшка бр. 9882 на име Чазим Љамов, Берово. (6494)

Работна книшка на име Марјан Митревски, Куманово. (6494)

Свидетелство на име Благое Каранфиловски, Куманово. (6508)

Работна книшка на име Благое Каранфиловски, Куманово. (6509)

Работна книшка на име Звонко Апостолски, Тетово. (6523)

Работна книшка на име Стојанка Попоска, Гостивар. (6525)

Работна книшка на име Некри Дервиши, Гостивар. (6529)

Решение Уп. бр. 12-9872 за оснивање занаетчиски дуќан стаклорезец на име Ѓоре Петровски, Скопје. (6542)

Работна книшка, на име Мирчески Славче, с. Клепац, Прилеп. (6543)

Работна книшка на име Милена Цветаноска, Охрид. (6544)

Работна книшка, на име Димовски Трајче, ул. „Камка Тоцинова“ бр. 64, Титов Велес. (6545)

Ученичка книшка на име Спиро Николов, Кочани. (6550)

Работна книшка на име Спиро Николов, Кочани. (6551)

Работна книшка на име Марковски Вело, ул. „Р. Митровиќ“ бр. 21/17, Скопје. (6552)

Решение за одобрување на работи во угостителски дуќан УП. бр. 12/1759 на име Цветковиќ Мирослав, ул. „Питу Гули“ бр. 46, Скопје. (6584)

Работна книшка на име Бранко Ѓорѓиев, Кочани. (6593)

Работна книшка на име Емине Лазами, Тетово. (6621)

Работна книшка на име Севдали Адемов, Кочани. (6621)

Работна книшка на име Дамир Соколовиќ, Куманово. (6637)

Работна книшка на име Зоран Тошевски, Куманово. (6639)

Работна книшка на име Бешка Секуловска, Охрид. (6641)

Работна книшка на име Даринка Костова, Неготино. (6650)

Работна книшка на име Митко Николов, Кочани. (6681)

ТАРИФА

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ОГЛАСИ И АКТИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ“

1. — СУДСКИ ОГЛАСИ: Бракоразводни парници, оставински расправи, повикување на наследници со непознато место на живеење и сл. — 2.500 динари.

2. — Јавни наदाвања и конкурси — 200 динари за еден квадратен сантиметар во весникот;

3. — Запишување во судскиот регистар на организациите на здружен труд — 200 динари, за еден квадратен сантиметар во весникот;

4. — Ликвидации и санации на работните организации — 200 динари за еден квадратен сантиметар во весникот;

5. — Огласување за неважни: печати и штембили — 250 динари од збор;

6. — Огласување за неважни: чековни книшки, барирани чекови, полиси, гарантни и кредитни писма — 100 динари од збор;

7. — МАЛИ ОГЛАСИ: објавување за неважни: здравствени легитимации, работни книшки, ученички книшки, свидетелства, воени книшки, ловечки исправи, оружен лист и други лични документи — 500 динари;

8. — Објавување акти на самоуправните интересни заедници и на работните организации — 22.500 динари од една страница;

9. — Регистрации на занаетчиски дуќани и работилници и престанок со работа на занаетчиски дуќани — 2.000 динари.

За да се објави оглас од точка 1, 6, 7 и 9 во „Службен весник на СРМ“ парите треба да се испраќаат однапред на жиро сметка 40100-603-12498 кај Службата на општественото книговодство — Скопје, а за другите видови огласи плаќањето ќе се врши по доставување на сметка во рок од 15 дена.

Оваа тарифа ќе се применува од 1 јануари 1987 година.

СОДРЖИНА

	Страна		
792. Одлука за помилување на осудени лица	1097		
793. Одлука за групно помилување по повод Новата 1987 година	1097	343. Одлука за изменување на Одлуката за основиците за пресметување и плаќање на придонесите и за остварување на правата од пензиското и инвалидското осигурување за осигурениците што вршат самостојна или професионална дејност	1109
794. Одлука за помилување на осудено лице	1099		
795. Одлука за измена на намената на средствата за посебни намени утврдени со Републичкиот буџет за 1986 година	1099	344. Одлука за утврдување пресметковна стапка за здружување средства во Републиката самоуправна интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата за остварување на додатокот на деца во 1987 година	1110
796. Одлука за изменување на Одлуката за поблиските намени, начинот и условите за користење на паричните средства на Републиката и на општините што се водат како депозит во Народната банка на Македонија во 1986 година	1099	345. Одлука за определување на висината и начинот на плаќање на надоместоците за употреба на јавните патишта што се плаќаат за моторни и приклучни возила	1111
797. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за поблиските намени, начинот и условите за користење на паричните средства на Републиката и на општините што се водат како депозит во Народната банка на Македонија во 1986 година	1100	346. Одлука за продолжување на важноста на Одлуката за утврдување на стапките на придонесот за заштита од градобитност за 1986 година во 1987 година	1112
798. Решение за именување директор на Републичкиот хидрометеоролошки завод	1100	347. Одлука за валоризација на учеството на корисниците на здравствена заштита при користењето на лекови на издаден рецепт	1112
799. Решение за назначување советник во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија	1100	348. Одлука за ослободување на здравствени работни организации од плаќање на придонес за здравствена заштита од личен доход	1112
800. Решение за именување директор на Дирекцијата за републички стоковни резерви	1100		
801. Решение за назначување помошник на републичкиот секретар за народна одбрана	1100	ДЕБАР	
802. Решение за именување директор на Републичката геодетска управа	1101	349. Одлука за продолжување важноста на Одлуката за стапката и тарифата на придонесот за здравствена заштита на работниците и стапката на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство за 1986 година и во 1987 година	1112
803. Правилник за начинот на водење на регистар на организациите за научноистражувачката дејност и истражувачко-развојните единици	1101	350. Одлука за продолжување важноста на Одлуката за висината на придонесот за финансирање на здравствената заштита на земјоделците за 1986 година и во 1987 година	1113
804. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 32/86 од 13 ноември 1986 година	1103	351. Одлука за утврдување основици за пресметување и плаќање на придонес за здравствена заштита на приватни работодавци и лица вработени кај нив за 1987 година	1113
805. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 157/86 од 19 ноември 1986 година	1104	352. Одлука за одредување на придонесите за здравствена заштита што се плаќаат во постојан месечен износ за одделни категории корисници на здравствена заштита за 1987 година	1113
806. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 224/86 од 19 ноември 1986 година	1104	353. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за учество на осигурениците во користењето на лекови во 1986 година	1114
807. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 119/86 од 26 ноември 1986 година	1106	354. Одлука за висината на придонесите за здравствена заштита на земјоделците за 1987 година	1114
808. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 152/86 од 26 ноември 1986 година	1107	355. Одлука за висината на стапката на придонесот за здравствена заштита на работниците за 1987 година	1114
		ОХРИД	
		356. Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за здравствена заштита — Охрид	1115

Општи акти на самоуправните интересни заедници

СКОПЈЕ

339. Одлука за утврдување на исполнувањето на условите за решавање на правата од пензиското и инвалидското осигурување во прв степен во Стручната служба на Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување — Пробиштип	1107
340. Одлука за измени на Одлуката за определување на надоместокот на трошоците за сместување и исхрана на децата со пречки во психичкиот и физичкиот развој и инвалидите на трудот за 1986 година	1108
341. Одлука за аконтативно усогласување на пензиите и паричните надоместоци со предвидениот пораст на номиналните лични доходи во Републиката во 1986 година	1108
342. Одлука за определување висината на надоместокот за вршење на одредени услуги од страна на стручните органи за	